



# СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830

Službeni vesnik SR  
Makedonije

91001 Skopje  
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата. — Живото смета кај Службата на општествениот книговодство 60802-603 1125

Петок, 28 јули 1978

БЕЛГРАД

БРОЈ 43

ГОД. XXXIV

Цена на овој број е 20 динари. — Преплатата за 1978 година изнесува 350 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за преплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

642.

Врз основа на член 20 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), во врска со одредбите на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76), а заради остварување на целите на економската политика утврдени со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година во 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/77), на предлог од Народната банка на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

### ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1978 ГОДИНА

1. Со заедничката емисиона и парична политика и со заедничките основи на кредитната политика (во натамошниот текст: монетарно-кредитната политика) во 1978 година ќе се поддржува остварувањето на предвидениот растеж на стопанската активност, спроведувањето на политиката на економската стабилизација и остварувањето на договорената политика на платниот биланс.

Заради остварување на целите од став 1 но оваа точка, со монетарно-кредитната политика ќе се обезбеди пораст на паричната маса и на кредитите во рамките во кои се овозможува ликвидноста на плаќањето во Југославија, во согласност со потребите на непреченото вршење на стоковно-паричните работи на организациите на здружен труд и на другите учесници во паричните односи. Стапката на порастот на паричната маса во 1978 година нема да ја премине стапката на номиналниот пораст на општествениот производ, со тоа што Народната банка на Југославија во текот на годината со свои мерки ќе обезбеди обемот на паричната маса динамички да се приспособува кон стопанските движења и нивните сезонски карактеристики.

2. Издавањето и повлекувањето на пари во 1978 година ќе се засновува првенствено врз потребите што произлегуваат од стоковно-паричните и кредитните работи на организациите на здружен труд, како и од паричните и кредитните работи на другите учесници во паричните односи, а во согласност со движењето и насочувањето на стопанските текови во Југославија и економските односи со странство.

3. Заради постигнување на оптимален степен на ликвидноста на плаќањето во Југославија, во согласност со целите на економската политика во 1978 година, е потребно да се обезбеди:

1) организациите на здружен труд, во согласност со важечките прописи, уредно да ги извршуваат

своите обврски од стоковно-паричните работи и да преземаат мерки за наплата на своите побарувања, порационално да ги користат своите парични средства и во што поголема мерка да користат хартии од вредност како средство за плаќање;

2) банките и другите финансиски организации уредно да ги извршуваат своите обврски во Југославија и во странство и да обезбедуваат непречено извршување на обврските на своите депоненти, да преземаат мерки за наплата на своите побарувања, порационално да ги користат своите парични средства, да создаваат поповолни услови за промет на хартии од вредност и да се придржуваат кон општествените договори и самоуправните спогодби;

3) неопходна поддршка за функционирањето на меѓубанкарскиот пазар на хартии од вредност, што ќе се организира во смисла на важечките прописи.

4. Народната банка на Југославија, во рамките на мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1978 година, со примарната емисија ќе им обезбеди додатни средства на организациите на здружен труд од областа на стопанството за непречено одвивање на процесот на репродукцијата, и тоа:

1) со купување, преку банки, преносливи краткорочни хартии од вредност со рок на втасаност до 3 месеци и со авал на банката, што тие организации ги прибавиле како доверители во нивните стоковно-парични работи;

2) со давање на краткорочни кредити на банките врз подлога на хартиите од вредност од одредбата под 1 на овој став;

3) со давање на краткорочни кредити на банките врз основа на странски хартии од вредност што ги поседуваат организациите на здружен труд, а кои втасуваат во рок до две години,

Народната банка на Југославија во 1978 година со купување на краткорочни преносливи хартии од вредност и со давање кредити на банките, врз основа на хартии од вредност и други исправи што произлегуваат од стоковно-паричните работи на организациите на здружен труд, ќе обезбеди дел од примарната емисија како учество за краткорочно кредитирање на селективните намени, и тоа:

1) на извозот на стоки и услуги со кои се обезбедува девизен прилив, вклучувајќи го и производството и подготвувањето на стоки за извоз, како и подготвувањето на туристички и усостителски организации на здружен труд за вршење услуги на странски туристи;

2) на општествено-организираното производство и на залихите на земјоделски и прехранбени производи, во согласност со чл. 55 и 56 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77) со тоа што Народната банка на Југославија во 1978 година да обезбеди учество на примарната емисија за краткорочно кредитирање на општестве-

но-организираното производство и на залихите на земјоделско-прехранбени производи за намените што биле кредитирани во 1977 година по стапките на реесконт што важеле во 1977 година, освен за пченица, чие производство ќе се кредитира по стапка на реесконт од 50%, а залихите по стапка од 55%;

3) на увозот од земјите во развој, како и од други земји од определени валутни подрачја, во согласност со политиката и можностите на платниот биланс на Југославија;

4) на извозот на опрема и бродови на кредит и на изведувањето на инвестициони работи во странство на кредит;

5) на продажбата, односно купувањето на домашна опрема и бродови на кредит во Југославија;

6) на залихите на метали наменети за извоз за кои настанала привремена деконјунктура на светскиот пазар и тоа под условите што важеле во 1976 година, а до износот на вкупно искористените кредити од примарната емисија за оваа намена во 1977 година, како и на залихите на други договорени стоки наменети за извоз за кои Сојузниот извршен совет, во договор со надлежните органи на републиките и автономните покраини, ќе утврди дека настанала привремена деконјунктура на светскиот пазар;

7) на позарните стоковни резерви на федерацијата, републиките и автономните покраини од домашно производство утврдени со програмата на надлежните органи, во согласност со член 56 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година.

5. Народната банка на Југославија ќе ги пропише височината и условите за купување на хартии од вредност и за давање на кредитите од точка 4 на оваа одлука, водејќи сметка вкупниот обем на примарната емисија по тие основи да се движи во согласност со потребите на регулирањето на паричната маса во смисла на оваа одлука и со ориентација на што поголемо вклучување на кредитниот потенцијал на банките во финансирањето на овие намени.

Вкупниот износ на додатната примарна емисија во 1978 година, потребен за обезбедување на предвидениот пораст на паричната маса, по одбивање на дел од таа емисија од 12.228 милиони динари насочен за извршување на обврските утврдени со закон и со други прописи, а најмногу до износот од околу 8.000 милиони динари, ќе се употреби за купување на хартии од вредност и за давање на кредитите од точка 4 на оваа одлука.

Народната банка на Југославија со тримесечни просекни, зависно од материјалните движења, ќе го утврдува обемот на примарната емисија за купување на пренесливи краткорочни хартии од вредност и за давање на кредитите од точка 4 на оваа одлука.

6. Примарната емисија не може да се користи за финансирање на инвестиции и други долгорочни потреби, како ниту за финансирање на коичената потрошувачка. По исклучок, дел од додатната примарна емисија ќе се користи во 1978 година само за извршување на обврските утврдени со закон и со други прописи во износ од 12.228 милиони динари, и тоа:

1) врз основа на Законот за регулирање на обврските на федерацијата по основ на курсните разлики („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/72, 71/72, 12/73 и 71/73) — за користење на кредити за амортизација на купонот по обврзниците на федерацијата што втасува за исплата во 1978 година

1.363 мил. дин.

2) врз основа на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/77) — за покривање на буџетскиот дефицит во 1978 година

9.487 мил. дин.

3) врз основа на Законот за регулирање на одредени обврски што од федерацијата се пренесени врз републиките и автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/73) — за остаток на кредитите

102 " "

4) врз основа на склучените договори за кредити од средствата на динарската противвредност на странските кредити — за остатокот на кредитите

660 " "

5) за давање кредити заради отстранување на последици од елементарни непогоди, во согласност со посебен сојузен закон

216 " "

6) за кредитирање на стопанството на територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово за обртни средства, во согласност со посебниот сојузен закон

400 " "

7. До донесувањето на сојузен закон за давање кредити на банките заради отстранување на последици од елементарни непогоди, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини нема да ги наплатуваат од банките привремените позајмици дадени за покривање на потрошувачките кредити на определени лица што претрпеле штети од тие непогоди. Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ќе им ги одобруваат овие позајмици на банките до донесувањето на сојузен закон, и тоа до износот што за тие намени не е искористен во 1977 година по основ на штети од елементарни непогоди настанати во 1976 и 1977 година, зголемен за 118 милиони динари кој износ за тие намени Народната банка на Црна Гора може да го одобри на територијата на СР Црна Гора.

8. Кредитите што Народната банка на Југославија им ги одобрила на банките од привремените извори на динарската противвредност на странските кредити заради реализација на неизвршениот дел од решението на Сојузниот извршен совет за распределбата и условите за користење на динарската противвредност на странските кредити (Е. п. бр. 861/74, 141/75 и 311/75), банките можат, до донесувањето на посебен сојузен закон, да ги користат во височина на одобрените износи на тие кредити за предвидените намени.

9. Народната банка на Југославија, до донесувањето на сојузен закон за основањето и работењето на специјализираната финансиска организација за унапредување на економските односи со странство, преку народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, во 1978 година ќе му одобрува на Фондот за кредитирање и осигурување на извозните работи користење на краткорочни кредити за рефинансирање на извозот на опрема и бродови на кредит и за изведување на инвестициони работи во странство на кредит, и тоа под условите што важеле на 31 декември 1977 година.

Народната банка на Југославија од Фондот за кредитирање и осигурување на извозните работи нема да ги наплатува втасаните отплати по долгорочниот кредит што на тој фонд му е одобрен врз основа на Заедничките основи на кредитната политика во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/74, 39/74 и 57/74). Каматата по тој кредит Народ-

ната банка на Југославија, почнувајќи од 1 јануари 1978 година, ќе ја наплатава од Фондот по стапка од 1% годишно.

10. Краткорочните кредити од примарната емисија за кредитирање на производството и на залихите на производи во областите и гранките на стопанството на територијата на СР Црна Гора ќе се одобруваат во 1978 година врз основа на исправи за стоковно-паричните односи, за истите намени а во износот што за тие намени е утврден во 1975 година, зголемен за 600 милиони динари, до донесувањето на сојузен закон со кој на потрајна основа ќе се уреди ова прашање.

11. Задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија ќе се користи во 1978 година како инструмент со кој се влијае врз ликвидноста и кредитниот потенцијал на банките заради регулирање на количеството на пари во оптек.

Народната банка на Југославија може во 1978 година да ја пропише стапката на задолжителната резерва во рамките на следните максимални стапки, и тоа:

24% — на депозити по видување;

2% — на депозити и други средства за станбена изградба;

2% — на орочени депозити со отказан рок подолг од една година.

Задолжителната резерва нема да се пресметува на средствата на граѓаните, како ниту на другите средства на банките на кои таа резерва не се пресметувала во 1977 година.

12. Средствата на републиките, автономните покраини и општините пренесени во депозит кај народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, можат во 1978 година да се пласираат во согласност со мерките на кредитната политика на републиките и автономните покраини, со тоа што тие пласмани да се движат во границите на расположивите средства и во рамките на заедничката емисиона политика.

Средствата од став 1 на оваа точка ќе се водат на посебна сметка на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини.

При преносот на средствата од став 1 на оваа точка, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ќе обезбедат неутрален монетарен ефект на кредитниот потенцијал на банките, на тој начин што пласманите од тие средства ќе ги даваат до височината од 76% од состојбата на тие средства.

Народната банка на Југославија, во договор со народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, ќе ја утврди динамиката на пласирањето на средствата до височината од 24% од состојбата на овие депозити во 1978 година.

13. Заради забрзување на процесот на здружувањето на трудот и средствата и намалување на кредитните односи во стопанството, интерните, основните и здружените банки со свои самоуправни општи акти ќе ги предвидат условите за поттикнување на развојот на разни облици на здружување на трудот и средствата, вклучувајќи го и здружувањето на трудот, земјиштето, средствата на трудот, односно другите средства во сопственост на земјоделците во земјоделски задруги и други облици на здружување на земјоделците меѓусебно и со трудот на работниците и општествените средства во организациите на здружен труд. Во согласност со тоа, банките приоритетно ќе ги разгледуваат барањата и ќе им одобруваат средства на организациите за здружен труд, со поповолни услови за користење на тие средства, за намените за кои се здружуваат трудот и средствата.

14. Со својата деловна политика банките ќе обезбедат основните текови на зголемувањето на паричната маса во 1978 година да бидат:

1) купувањето на преносливи краткорочни хартии од вредност што ги издаваат организациите на здружен труд врз основа на нивните стоковно-парични работи;

2) одобрувањето на краткорочни кредити на организациите на здружен труд врз подлога на хартиите од вредност од одредбата под 1 на оваа точка и врз подлога на странските хартии од вредност, што ги поседуваат тие организации;

3) одобрувањето на краткорочни кредити на организациите на здружен труд врз основа на определени исправи што се однесуваат на нивните стоковно-парични работи;

4) купувањето на странски средства за плаќање од организациите на здружен труд и од други учесници во паричните односи, во согласност со утврдената девизна политика во 1978 година.

15. Со самоуправни спогодба на банките ќе се обезбеди селективно насочување на нивните кредити во согласност со задачите и условите што се утврдени во Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година, со целите на економската политика во 1978 година и со интересите и плановите на организациите на здружен труд.

Со самоуправни спогодба на банките ќе се обезбедат поповолни услови за кредитирање на намените од точка 4 став 2 на оваа одлука.

Со самоуправни спогодба на банките ќе се обезбедат поповолни услови за кредитирање на земјоделско-прехранбените производи што се кредитираат реесконтно, вклучувајќи ги и пазарните стоковни резерви на републиките и автономните покраини и сојузните пазарни стоковни резерви, како и производите од посебно значење за снабдувањето на градовите, односно на големите потрошувачки центри и производите во пазарните резерви на големите потрошувачи, во согласност со член 57 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година.

Самоуправната спогодба за спроведувањето на селективната кредитна политика на банките ќе ја склучат во рок од два месеца од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Народната банка на Југославија, заедно со народните банки на републиките, народните банки на автономните покраини и Здружението на банките на Југославија, ќе поведе, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, иницијатива и ќе ја подготви документацијата потребна за склучување на самоуправната спогодба на банките.

Ако до рокот од став 4 на оваа точка банките не ја склучат самоуправната спогодба, Народната банка на Југославија ќе го извести Сојузниот извршен совет заради поведување на постапката од член 24 од Законот за паричниот систем.

16. Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ќе поведат, на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи, иницијатива за склучување на самоуправната спогодба на банките за кредитирање на продажбата во Југославија на определени трајни потрошни добра чие производство не го оптоварува платниот биланс.

Самоуправната спогодба од став 1 на оваа точка банките ќе ја склучат во рок од два месеца од денот на поведувањето на иницијативата од тој став.

Народната банка на Југославија во соработка со Сојузниот секретаријат за финансии, ќе поведе иницијатива кај Здружението на банките на Југославија за склучување на самоуправната спогодба на банките за здружување на средствата кај посебна финансиска организација за кредитирање и осигурување на извозните работи.

17. Во политиката на каматните стапки на Народната банка на Југославија ќе се продолжи и во 1978 година со диференцирање на стапките на каматата, со цел за поддржување на приоритетните задачи на политиката на развојот и остварување на задачите на тековната економска политика.

Диференцирањето на каматните стапки во смисла на став 1 од оваа точка ќе се движи во рамките на општата есконтна стапка на Народната банка на Југославија, со тоа што да се обезбедат поповолни каматни стапки за купување на хартии од вредност и за давање на кредитите од точка 4 на оваа одлука, а поголеми стапки на камата за давање кредити на банките за одржување на нивната ликвидност.

Во согласност со договорот на федерацијата, републиките и автономните покраини за основните елементи на политиката на каматните стапки што ќе се склучи во текот на 1978 година, Сојузниот секретаријат за финансии и Народната банка на Југославија ќе поведат, преку Здружението на банките на Југославија, иницијатива за склучување на самоуправна спогодба на банките за политиката на каматните стапки.

18. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 604  
20 јули 1978 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Веселин Ѓурановиќ, с. р.

643.

Врз основа на член 58 став 2 од Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/77), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ШТО СЕ СМЕТА КАКО СЕЗОНСКО РАБОТЕЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ОБЛАСТА НА УГОСТИТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМОТ**

1. Согласно на член 58 став 1 од Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот, се смета дека организациите на здружен труд од областа на угостителството и туризмот вршат дејност од сезонски карактер што според Одлуката за Единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76 и 62/77) се распоредени во следните подгрупи, и тоа:

- 1) хотели, мотели, пансиони и туристички населби со сезонско работење — 080111;
- 2) работнички, детски и младински одморалишта — 080113;
- 3) кампови — 080114;
- 4) туристички агенции — 080201;
- 5) туристички бироа — 080202.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 605  
20 јули 1978 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Веселин Ѓурановиќ, с. р.

644.

Врз основа на член 58 став 2 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот секретар за финансии пропишува

### П РА В И Л Н И К

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ**

Член 1

Во Правилникот за содржината на одделни конта во контниот план за банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/77) називот на втората глава се менува и гласи: „II содржина на класите, групите и одделните конта во Контниот план за банките“.

Член 2

Во член 12 став 7 на крајот се додава нова реченица која гласи: „Банката, односно другата финансиска организација што се занимава и со работи на осигурување на извозни работи против некомерцијални ризици ги води на посебно аналитичко конто во рамките на конто 108 паричните средства издвоени на посебна сметка кај Службата за тоа работење.“

Член 3

Во член 13 став 2 на крајот точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „освен обарските по тековната сметка на платниот промет.“

Член 4

Во член 17 став 1 зборовите: „побарувањата по основ на курсни разлики,“ се бришат.

Член 5

По член 17 се додава нов член 17а, кој гласи: „На контата од групата 16 — Побарувања од граѓани по средства на граѓани, основните банки и Поштенската штедилница ги водат побарувањата по работите со краткорочни и долгорочни динарски и девизни средства на граѓани, според називите на одделните конта од таа група.

Побарувањата по основ на девизни средства на граѓани на соодветните конта од групата 16 можат да се искажуваат и само во динарска противвредност на девизите.

Член 6

Во член 25 став 1 зборовите: „обарските по основ на курсни разлики,“ се бришат.

Член 7

По член 25 се додава нов член 25а, кој гласи: „На контата од групата 28 — Обврски спрема граѓаните по средства на граѓани, основните банки

Поштенската штедилница ги водат обврските по работите со краткорочни и долгорочни динарски и девизни средства на траѓани, според називите на одделните конта од таа група.

Обврските по основ на девизни средства на граѓани на соодветните конта од групата 26 можат да се искажуваат и само во динарска противвредност на девизите.“

#### Член 8

Во член 60 став 2 на крајот се додава нова реченица која гласи: „Банката, односно другата финансиска организација што се занимава со работи на осигурување на извозни работи против некомерцијални ризици, ги книжи на посебно аналитичко konto во рамките на контото 628 надоместите на штети по основ на тоа осигурување.“

#### Член 9

Во член 65 се додава нов став 2 кој гласи:

„Банката, односно другата финансиска организација што се занимава и со работи на осигурување на извозни работи против некомерцијални ризици, на посебно аналитичко konto во рамките на контото 688 — Други приходи, ги искажува приходите од премии и регреси од штети по тоа работење.“

#### Член 10

Во член 66 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Банката, односно другата финансиска организација што се занимава и со работи на осигурување на извозни работи против некомерцијални ризици, на крајот на годината на контото 699 го искажува покривањето на загубата, што во согласност со важечките прописи се врши во завршната сметка со задолжување на изворите на средствата наменети за покривање на загубата, односно со задолжување на посебното аналитичко konto во рамките на контото 154 — Други побарувања.“

#### Член 11

Во член 87 по став 4 се додава нов став 5 кој гласи:

„Банката, односно другата финансиска организација што се занимава и со работи на осигурување на извозни работи против некомерцијални ризици, на посебно аналитичко konto во рамките на контата 908 ја искажува состојбата на фондот што го формира за тоа работење.“

#### Член 12

Во член 94 став 1 по зборовите: „ковани пари“, се додаваат зборовите: „обврските по тековната сметка на платниот промет на народната банка кај Службата.“

#### Член 13

Во член 96 став 1 на крајот бројот: „94“ се заменува со бројот: „96“.

#### Член 14

По член 97 се додаваат два нови члена, кои гласат:

#### „Член 97а

Под население, во смисла на овој правилник, се подразбираат граѓаните и граѓанските правни лица. Основните банки и Поштенската штедилница во книговодството што го водат според Контниот план на банките на контата 727, 730, 747, 767, 807, 827, 877 и 927 ги искажуваат обврските спрема граѓански правни лица.

#### Член 97б

На контата од групите 36, 46, 56, 77, 86 и 96 на кои се водат односите помеѓу деловните единици во рамките на основна банка, односно основните банки во рамките на здружена банка, се водат и односите помеѓу деловната единица и основната банка, односно основната банка и здружената банка.

#### Член 15

Во член 98 се додава нов став 2, кој гласи:

„Банката, односно другата финансиска организација што се занимава и со работи на осигурување на извозни работи против некомерцијални ризици, ги искажува средствата и изворите на средствата, промените на средствата и на изворите на средствата, приходите и расходите на посебни аналитички конта што во својот аналитички контен план ќе ги отвори во рамките на контата пропишани со Контниот план за банките, а според содржината на одделните конта пропишани во чл. 3 до 96 од овој правилник.“

#### Член 16

По член 104 се додаваат две нови глави со 9 нови членови, кои гласат:

„III. Содржина на класите, групите и одделните конта во Контниот план за девизните резерви

#### Член 104а

На контата од класата 1: Финансиски и пресметковни средства, се води вредноста на монетарното злато што ги сочинува девизните резерви на Југославија, побарувањата по основ на ракување со девизните резерви и негативната курсна разлика, според називите на одделните конта од таа класа.

На контото 191 — Исправка на вредноста на странските валути, се водат негативните курсни разлики што настануваат во работењето на Народната банка на Југославија по основ на промена на курсевите на странските валути по кои се искажуваат вредностите на странските валути во состојбите и билансите, како и по основ на продажба на девизи на странски девизни пазари заради нивна замена.

#### Член 104б

На контата од класата 2: „Тековни обврски, се водат обврските по основ на ракување со девизните резерви и позитивната курсна разлика, според називите на одделните конта од таа класа.

На контото 291 — Исправка на вредноста на странските валути, се водат позитивните курсни разлики што настануваат во работењето на Народната банка на Југославија по основ на промена на курсевите на странските валути по кои се искажуваат вредностите на странските валути во состојбите и билансите, како и по основ на продажба на девизи на странски девизни пазари заради нивна замена.

На крајот на годината состојбата на контото 291 меѓусебно се затвора со состојбата на контото 191 — Исправка на вредноста на странските валути, а разликата се пренесува во наредната година на konto со поголема состојба.

#### Член 104в

На контата од класата 3: Девизни средства и пласмани, се водат ефектните странски пари, чекови, хартии од вредност, во странски валути, побарувањата на сметките во странство, побарувањата по основ на пласмани во хартии од вредност, орочените средства и другите пласмани што ги сочинуваат девизните резерви според називите на одделните конта од таа класа.

## Член 104г

На контата од класата 7: Извори на девизните средства, се водат депозитите по видување на домашните банки и на странски лица, обврските по орочени депозити и кредити — во конвертибилни девизи, според називите на одделните конта од таа класа.

## IV. Содржина на класите, групите и одделните конта во Контниот план за средствата на граѓани

## Член 104д

На контата од класата 1: Финансиски и пресметковни средства, се водат паричните средства и побарувањата за средствата на граѓани што банката ги користи, според називите на одделните конта од таа класа.

На контата од групата 10 — Парични средства, се водат паричните средства на посебна жиро-сметка кај Службата и во посебна благајна за работите со средствата на граѓани, ако за тие средства е отворена посебна жиро-сметка, односно посебна благајна според називите на одделните конта од таа група.

## Член 104е

На контата од класата 3: Девизни средства и плаќањани, се водат ефективните странски пари, чекови и други хартии од вредност, во странски средства за плаќање, побарувањата на девизните сметки во Југославија и во странство и побарувањата од банки по работи со девизни депозити на граѓани, според називите на одделните конта од таа класа.

На контата од групата 30 — Девизни средства и хартии од вредност и од групата 31 — Девизни сметки, се водат девизните сметки, хартиите од вредност и побарувањата на девизните сметки, ако за тие средства е отворена посебна благајна, односно посебна девизна сметка, според називите на одделните конта од тие групи.

На контото 314 — Девизни средства во депозит на Народната банка на Југославија, се водат побарувањата за девизите на граѓани што банката ги депонирала кај Народната банка на Југославија врз основа на член 51 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77).

Побарувањата на контата од групите 33 и 35 можат да се искажуваат и само во динарска противвредност на користените девизи.

## Член 104е

На контата од класата 7: Извори на девизните средства, се водат обврските спрема граѓаните по депозити по видување и по краткорочни и долгорочни депозити во девизи, според називите на одделните конта од таа класа.

## Член 104ж

На контата од класата 8: Извори на краткорочните средства, се водат обврските спрема граѓани по депозити по видување и по краткорочни депозити во динари, според називите на одделните конта од таа класа.

## Член 104з

На контата од класата 9: Извори на долгорочни средства, се водат обврските спрема граѓани по долгорочни депозити, според називите на одделните конта од таа класа.“

## Член 17

Називот на третата глава се менува и гласи: „Преодни и завршни одредби“.

## Член 18

При преносот на средствата и на изворите на средствата во посебно книговодство, Народната банка на Југославија, основните банки и Поштенската штедилница ќе го пренесат целокупниот промет (по методот на црвено сторно), ако со овој правилник не е определено поинаку.

Основните банки и Поштенската штедилница можат да одлучат и при преносот на средствата и на изворите на средствата да пренесат и соодветен износ на парични средства на посебна жиро-сметка и во посебна благајна.

Разликата помеѓу пренесените средства и изворите на средствата ќе се искаже кај Народната банка на Југославија на контото 154 — Побарувања по основ на девизни резерви или на контото 254 — Обврски по основ на девизни резерви, односно кај основните банки и Поштенската штедилница на соодветните конта од групата 16 — Побарувања од банки по основ на средства на граѓани, од контото 33 — Побарувања од банки во девизи по основ на краткорочни средства на граѓани и од контото 35 — Побарувања од банки во девизи по основ на долгорочни средства на граѓани.

Во посебно книговодство што го води според Контниот план за девизните резерви, на контото 191 — Исправка на вредноста на странските валути и на контото 291 — Исправка на вредноста на странските валути, Народната банка на Југославија ќе ги пренесе и курсните разлики што настајале во нејзиното работење почнувајќи од 1 јануари 1977 година.

## Член 19

Банките и другите финансиски организации ќе го усогласат водењето на книговодството со одредбите од овој правилник најдоцна до 30 септември 1978 години.

## Член 20

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-7955/1  
14 јули 1978 година  
Белград

Сојузен секретар за  
финансии,  
Петар Косиќ,  
дипл. маш. инж., с. р.

## 645.

Врз основа на член 88 став 1 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77 и 22/78), Сојузниот секретар за финансии издава

## НАРЕДБА

## ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БЛАГАЈНИЧКИ МАКСИМУМ И ЗА ПЛАЌАЊЕ СО ГОТОВИ ПАРИ

1. Корисниците на општествени средства се должни готовите пари примени во текот на денот (дневен пазар и др.) да ги уплатат на својата жиро-сметка истиот ден, а најдоцна идниот работен ден.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, корисниците на општествени средства што се оддалечени од седиштето на Службата на оп-

штественото книговодство или од поштата, можат да одлучат примените готови пари да не ги полагаат секој ден, туку во определени временски периоди што не можат да бидат подолги од пет работни дена.

2. Корисниците на општествени средства можат да држат во својата благајна готови пари за готовински плаќања до височината на благајничкиот максимум.

Височината на благајничкиот максимум корисникот на општествени средства ја утврдува зависно од височината и видовете на исплатите во готови пари што ги врши според природата на своето работење, оддалеченоста од седиштето на Службата на општественото книговодство кај која има жиро-сметка и другите услови што се од влијание за потребата за држење на готови пари во благајната, а најмногу во височина на петодневните плаќања од точка 3 под 3 на оваа наредба.

Благајничкиот максимум се утврдува на крајот на годината за наредната година, а ако се изменат условите врз основа на кои е утврден, корисникот на општествени средства може во текот на годината да го зголеми, односно намали благајничкиот максимум.

3. Корисниците на општествени средства можат да плаќаат со готови пари;

1) лични доходи и други лични примања;

2) земјоделски производи откупени, односно преземени од земјоделци;

3) набавки, услуги и други издатоци ако поединечната исплата не го преминува износот од 1.000 динари;

4) аконтации на патни трошоци и дневници, како и патни трошоци и дневници;

5) други исплати на граѓани што, во смисла на важечките прописи, не се должни да имаат жиро-сметка.

4. Готовите пари за исплатите од точка 3 на оваа наредба корисниците на општествени средства ги подигаат кај Службата на општественото книговодство.

5. Корисниците на општествени средства можат од благајничкиот максимум да ги вршат плаќањата од точка 3 под 3 од оваа наредба.

Во благајничкиот максимум, определен според точка 2 на оваа наредба, не влегуваат готовите пари подигнати од жиро-сметката за плаќањата од точка 3 на оваа наредба, под услов корисникот на општествени средства пари за тие плаќања да не држи во својата благајна подолго од пет дена од денот на подигањето.

6. Банките и другите финансиски организации готовите пари примени од граѓани, граѓански правни лица и странски лица по основ на штедни влогови, уплати на тековни и жиро-сметки, како и по други основи во вршењето на кредитни и банкарски работи, не се должни да ги уплатуваат на својата жиро-сметка.

Готовите пари примени по основите од став 1 на оваа точка, банките и другите финансиски организации можат да ги користат за исплати по тие основи и да ги држат во благајната до височината на благајничкиот максимум.

Износот на готовите пари што го преминува благајничкиот максимум банките и другите финансиски организации го уплатуваат на својата жиро-сметка во роковите пропишани во точка 1 на оваа наредба.

Одредбите на ст. 1 до 3 на оваа точка сообразно се применуваат и на менувачките работи што ги вршат организациите на здружен труд и другите општествени правни лица.

7. Корисниците на општествени средства од точка 1 став 2 на оваа наредба можат да вршат плаќања со готови пари што потекнуваат од дне-

вен пазар и од други примања во готови пари, со тоа што се должни пресметка на тие исплати со Службата на општественото книговодство да извршат при првото наредно полагање на готови пари.

8. Југословенската лотарија може да врши исплати по извлечени лозови и други потврди за учество во игра на среќа со готови пари што потекнуваат од дневен пазар од продажба на лозови и на тие потврди, со тоа што е должна да изврши пресметка на тие исплати со Службата на општественото книговодство до 20-ти во месецот за изминатиот месец.

9. Одлука за полагањето на готови пари во смисла на точка 1 став 2 и за височината на благајничкиот максимум во смисла на точ. 2 и 5 од оваа наредба, донесува органот на управување со организацијата на здружен труд, односно на него соодветен орган на управување на друг корисник на општествени средства.

10. Корисниците на општествени средства ќе го утврдат благајничкиот максимум за 1978 година, како и начинот на полагањето на готови пари во смисла на точка 1 став 2 од оваа наредба, најдоцна до 30 септември 1978 година.

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за утврдување на благајнички максимум и за плаќање со готови пари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72 и 17/74).

12. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-8003/1  
19 јули 1978 година  
Белград

Сојузен секретар за финансии,  
Петар Костиќ, дипл. маш. инж., с. р.

## 646.

Врз основа на точка 3 од Одлуката за составот на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/78), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди донесува

## РЕШЕНИЕ

### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ДЕЛЕГИРАНИ ВО СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ

1. Се утврдува дека следните лица се делегирани во Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди од страна на органите, организациите и заедниците определени во точ. 1 и 2 од Одлуката за составот на сојузните комитети, и тоа:

1) Ѓуро Радониќ, директор на Републичката управа за боречки и инвалидски работи како делегат на Извршниот совет на Собранието на СР, Босна и Херцеговина;

2) Божидар Мартинозиќ, помошник-секретар за труд, здравство и социјална заштита, како делегат на Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора;

3) Јовица Јокиќ, член на Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска и претседател на Републичкиот совет за боречки и инвалидски прашања, како делегат на Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска;

4) Петар Цундев, член на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и републички секретар за здравство и социјална политика, како делегат на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија;



5) Борис Чизмек, член на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија и претседател на Републичкиот комитет за прашања на борците од Народноослободителната војна и на воените инвалиди, како делегат на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;

6) мр Никола Степановиќ, член на Извршниот совет на Собранието на СР Србија и републички секретар за боречки и инвалидски прашања, како делегат на Извршниот совет на Собранието на СР Србија;

7) Вождар Поповиќ, директор на Покраинската управа за боречки и инвалидски прашања, како делегат на Извршниот совет на Собранието на САП Косово;

8) Немања Мрѓанов, член на Извршниот совет на Собранието на САП Војводина и покраински секретар за боречки и инвалидски прашања, како делегат на Извршниот совет на Собранието на САП Војводина.

9) Зарија Шалетиќ, началник на Заводот за социјално осигурување на воените осигуреници, како делегат на Сојузниот секретаријат за народна одбрана;

10) Вељко Бобот, помошник-генерален секретар на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија, како делегат на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија;

11) Лакиќ прим. д-р Јован, делегат на Собранието на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување и здравството, на Југославија, како делегат на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување и здравството на Југославија.

2. Ова решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

01 бр. 808  
18 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
прашања на борците и  
воените инвалиди,  
Милан Вукасовиќ, с. р.

647.

Врз основа на член 12 став 2 точка 4 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Сојузната управа за царини донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА ВО БЕЛГРАД, СО СЕДИШТЕ ВО ВАЛЕВО

1. Со отвора Царинската испостава на Царинарницата Белград, со седиште во Валево.

2. Царинската испостава од точка 1 на ова решение започнува со работа на 1 септември 1978 година.

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

01-01 бр. 10065/1  
16 јули 1978 година  
Белград

Директор  
на Сојузната управа за царини,  
Кемал Тарабар, с. р.

648.

Врз основа на член 40 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/76), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

### ПРАВИЛНИК

#### ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ЕТАЛОН КЕЛИИ

##### 1. Општи одредби

###### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат заситените сталон Келии и незаситените еталон Келии што се употребуваат како електромоторни сили (EMS).

###### Член 2

Одредбите од овој правилник не се применуваат на:

— еталон Келиите што се употребуваат како меѓународен или национален еталон на волт;

— направите што се состојат од комора во чија внатрешност температурата е регулирана на определена вредност;

— електронските извори предвидени да даваат електрична струја.

##### II. Дефиниции

###### Член 3

Заситената еталон Келија што се употребува како еталон на волт е Келија што има негативна електрода од кадмиум амалгам, а позитивна електрода од жива покриена со паста од живин сулфат ( $Hg_2SO_4$ ) и заситен воден раствор од кадмиум сулфат, додека електролитот останува заситен низ целиот опсег на работните температури на еталон Келијата во присуство на кристали  $3Sd SO_4 \cdot X \cdot 8H_2O$ . Во електролитот може да биде присутно мало количество на сулфурна киселина за да ја подобри електричната стабилност на Келијата.

###### Член 4

Незаситената еталон Келија што се употребува како мера на EMS, е Келија што има негативна електрода од кадмиум амалгам, а позитивна електрода од жива покриена со паста од живин сулфат ( $Hg_2SO_4$ ) и незаситен воден раствор од кадмиум сулфат, додека електролитот останува незаситен низ целиот опсег на работните температури на еталон Келијата. Во електролитот може да биде присутно мало количество на сулфурна киселина за да ја подобри електричната стабилност на Келијата.

На долната граница на опсегот на работните температури на еталон Келијата електролитот може да стане заситен.

###### Член 5

Меродавен опсег на температурата за заситените еталон Келии е опсегот на температурата што го определува производителот и во рамките на кој разликата помеѓу измерената електромоторна сила и електромоторната сила што се предвидува во образецот даден во член 21 од овој правилник не пречекорува 50% од вредноста што ѝ одговара на ознаката на класата на точноста на еталон Келиите.

Меродавен опсег на температурата за незаситените еталон Келии е опсегот на температурата што го определува производителот и во рамките на кој разликата помеѓу измерената EMS и вредноста на EMS



на температурата на заверката не пречекорува 50% од вредноста што и одговара на ознаката на класата.

**Член 6**

Заверена вредност на EMS е вредноста на EMS назначена во уверението за изработка на еталон Келијата.

**Член 7**

Температурата за заверката е вредноста на температурата назначена во уверението за исправноста на еталон Келијата што ѝ одговара на заверената вредност на EMS.

**Член 8**

Ефект на температурата хистереза е заостанатата разлика помеѓу две или повеќе вредности на EMS на иста еталон Келија мерена на иста температура пред и по определениот температурен циклус со определено траење (чл. 40 и 41).

**Член 9**

Отстапување на EMS (во однос на заверената вредност на EMS) е разликата на EMS измерена на температура на заверката и заверената вредност на EMS.

**Член 10**

Класа на точност на еталон Келијата е збир на еталон Келиите што имаат иста стабилност во текот на времето. Стабилност на еталон Келијата е најголемо допуштено отстапување на EMS за време од една година од денот на претходниот преглед, под услов Келијата да е употребувана и одржувана под условите пропишани со овој правилник.

**Член 11**

Ознака на класата на точноста на еталон Келијата е бројот што ја означува класата на точност на еталон Келијата.

**Член 12**

Опсегот на работните температури е опсегот на температурите во кој еталон Келијата ги исполнува условите пропишани со овој правилник.

**Член 13**

Допуштено празнење е количеството на електрицитетот, изразено во кулони, што еталон Келијата може да го предаде (или прими), а разликата на EMS измерена непосредно пред празнењето или полнењето и по определено време по прекинување на празнењето или полнењето да не го пречекори определениот износ.

Празнење на мали вредности е празнењето што настанува во текот на нормална употреба на еталон Келијата. Празнење на поголеми вредности е празнењето што може да настане случајно.

**Член 14**

Допуштено збирно празнење е збирот на апсолутните вредности на количествата на електрицитетот, изразено во кулони, што еталон Келијата може да го прими или предаде а и понатаму да ги исполнува барањата што се однесуваат на класата на точноста на еталон Келијата.

**III. Распоредување на еталон Келиите**

**Член 15**

Еталон Келиите што ги исполнуваат условите пропишани со овој правилник се распоредуваат според типот и класата на точноста.

**Член 16**

Според типот еталон Келиите се делат на заситени и незаситени.

**Член 17**

Според класата на точноста еталон Келиите се распоредуваат во класите на точноста што се дадени во табелата 1.

Допуштени се два начина на означување на класата на точноста на еталон Келиите. Обата се засноваат врз отстапувањето на EMS, изразено на првиот начин во проценти (на пр. 0,0002), а на вториот начин во микроволти (на пр. 2  $\mu V$ ).

Ознаката на класата на точноста на еталон Келијата може да се даде или на едниот или на вториот начин или на обата начина истовремено.

Табела 1

Ознака на класата на точноста на еталон Келиите

Тип еталон Келија	Класите на точноста на еталон Келијата						
	изразено во %	0,0002	0,0005	0,001	0,002	0,005	0,01
заситена	изразено во $\mu V$	2	5	10	20	50	100
	изразено во %	—	—	—	0,002	0,005	0,01
незаситена	изразено во $\mu V$	—	—	—	20	50	100

**IV. Карактеристики на еталон Келиите**

**Член 18**

Опсезите на работните температури на еталон Келиите, доколку производителот не определил поинаку, се:

- за заситени еталон Келии: од 10°C до 40°C и
- за незаситени еталон Келии: од 4°C до 40°C.

**Член 19**

Еталон Келиите се заверуваат на една од следните температури: 20, 23, 25, 28, 30°C, а можат да се

заверуваат и на помала температура на заверка во рамките на опсегот на работните температури на Келијата.

**Член 20**

Заверената вредност на EMS на еталон Келијата при 20°C мора да биде во опсег:

— од 1,018 54 V до 1,018 73 V за заситени еталон Келии

— од 1,018 8 V до 1,019 6 V за незаситени еталон Келии.

## Член 21

За определување на EMS на заситените еталон Келии во рамките на меродавниот опсег на температурата се користи следниот образец:

$$E_t = E_{t_1} + a(t - t_1) = b(t - t_1)^2 + c(t - t_1)^3$$

каде што се:

$E_t$  = EMS, во волти, на еталон Келија при температура  $t$ ;

$E_{t_1}$  = EMS, во волти, на еталон Келија при температура  $t_1$ ;

$t$  = температура во Целзиусови степени, при која треба да се определи EMS;

$t_1$  = вредност на температурата на заверката во Целзиусови степени;

$a, b$  и  $c$  = коефициенти карактеристични за еталон Келијата и температурата  $t_1$  што ги дава производителот. Доколку не се располага со овие податоци за Келиите со класа на точност 0,0002; 0,0005 и 0,001, тие се утврдуваат со мерење.

За Келиите со класа на точност, 0,002; 0,005 и 0,01 можат да се користат следните вредности за коефициенти:

$$a = - 39,83 \cdot 10^{-6};$$

$$b = - 0,930 \cdot 10^{-6};$$

$$c = - 0,009 \cdot 10^{-6}.$$

## Член 22

Вредноста на EMS на незаситена еталон Келија при која и да било температура во опсегот на работните температури не смее да се разликува од вредноста на EMS на температурата на заверката за повеќе од вредноста што и одговара на ознаката на класата на точност на еталон Келијата.

## Член 23

Допуштените отстапувања на EMS изразени во проценти (%) и во микроволти ( $\mu V$ ) за период од една година, помеѓу два повремена прегледа на Келиите, дадени се во табелата 2.

Табела 2

Допуштени отстапувања на EMS за време од една година

Ознаки на класата на точност (%)	0,0002	0,0005	0,001	0,002	0,005	0,01
Допуштени отстапувања EMS (%)	$\pm 0,0002$	$\pm 0,0005$	$\pm 0,001$	$\pm 0,002$	$\pm 0,005$	$\pm 0,01$
Ознаки на класата на точност ( $\mu V$ )	2	5	10	20	50	100
Допуштени отстапувања EMS ( $\mu V$ )	$\pm 2$	$\pm 5$	$\pm 10$	$\pm 20$	$\pm 50$	$\pm 100$

## V. Услови за преглед на еталон Келии

Табела 3

## Член 24

Еталон Келиите треба да бидат испитувани во положба на поставување што ја определил производителот, а доколку производителот не ја определил положбата на поставување тие можат да се испитуваат во која и да било положба.

Еталон Келиите што се во употреба со денот на влегувањето во сила на овој правилник а за кои производителот не ја определил положбата за поставување, ќе се испитуваат во вертикална положба.

## Член 25

Првиот преглед ќе се изврши откако еталон Келијата ќе се подложи на процес на стареење определен од страна на производителот.

## Член 26

Пред да се пристапи кон мерење, еталон Келијата ќе има период на мирување кој не може да биде пократок од 24 часа, за кое време нема да тече струја низ неа. Температурата за време на мирување и температурите при мерењето не смеат да се разликуваат од температурите на заверката за повеќе од  $\pm 0,5^\circ C$ .

EMS што ѝ одговара на заверката температура се добива од измерената вредност на EMS со примена на образецот даден во член 21 од овој правилник.

Толеранциите на температурата за периодот на мирување и за време на мерење се дадени во табелата 3.

Толеранции на температурата за време мирување и за време на мерење

Тип на Келијата	Индекс на класата		Толеранции на температурата за време на мирување и за време на мерење ( $^\circ C$ )
	%	$\mu V$	
заситен	0,000 2	2	0,01*
	0,000 5	5	0,01*
	0,001	10	
	0,002	20	
	0,005	50	0,05
	0,01	100	0,1
незаситен	0,002	20	
	0,005	50	0,5
	0,01	100	1,0

\* Ако еталон Келијата е испитувана во иста комора како и еталон Келијата со која се споредува, овие толеранции можат да се зголемат до  $\pm 0,02$  поради слично температурно влијание за EMS на обете еталон Келии.

## Член 27

За време на мирување и за време на мерење еталон Келиите мораат да бидат заштитени од вибрации.

## VI. Електрични карактеристики на еталон Келија

## Член 28

Допуштено празнење при нормална употреба е она за кое разликата на EMS мерена непосредно пред празнењето и 10 секунди по празнењето не пречекорува 20% од вредноста што ѝ одговара на ознаката на класата на точноста на еталон Келијата.

## Член 29

Допуштено случајно краткотрајно празнење е она за кое разликата на EMS мерена непосредно пред празнењето и еден час по празнењето не пречекорува 50% од вредноста што ѝ одговара на ознаката на класата на точноста на еталон Келијата.

## Член 30

Називен внатрешен омски отпор и максимален внатрешен омски отпор се даваат при најмалку пет различни температури во рамките на опсегот на работните температури. Едната од температурите мора да биде во меродавниот опсег на температурата.

Вредностите мораат да се дадат како дијаграм или табела.

Вредноста на внатрешниот омски отпор на еталон Келијата при дадена температура не смее да се зголеми во текот на една година од првиот преглед до вредноста поголема од 150% од назначената максимална вредност на внатрешниот омски отпор при таа температура.

Внатрешен омски отпор се мери по мерењето на EMS а според одредбите на глава V од овој правилник.

Внатрешниот омски отпор е даден со образецот:

$$R = \frac{E_0 - E_L}{I}$$

каде што се:

R = внатрешен отпор во оми;

$E_0$  = напон на краиштата на неоптоварена Келија во волти;

$E_L$  = напон на краиштата на Келијата во волти, при оптоварување од  $(10 \pm 0,2) \text{ M}\Omega$ .

I = називна струја низ отпорник од 10 M $\Omega$  приклучен на еталон Келијата на називен напон од 1 V, т.е.  $10^{-7}$  A.

## Член 31

Отпорот на изолацијата на еталон Келијата мора да биде поголем од:

50 G $\Omega$ — за Келии со класа на	точност	0,0002 . . . . . 0,001;
	односно	2 $\mu\text{V}$ . . . . . 10 $\mu\text{V}$ ;
10 G $\Omega$ — за Келија со класа на	точност	0,02 . . . . . 0,01;
	односно	20 $\mu\text{V}$ . . . . . 100 $\mu\text{V}$ .

Ако кукиштето на еталон Келијата е спроводливо, отпорот на изолацијата на еталон Келијата ќе се измери помеѓу еден од краиштата на Келијата и кукиштето.

Ако кукиштето е од изолационен материјал, тоа за погребите на мерењето ќе се завитка во спроводлива фолија која ќе се приближи кон приклучокот на Келијата до растојание од 2 mm.

Отпорот на изолацијата се мери помеѓу еден од приклучоците на еталон Келијата и спроводливата фолија. Мерењето ќе се изведе при еднонасочен напон од 500 V и при било која температура помеѓу 10° C и 40° C а при релативна влажност што не е поголема од 80%.

## VII. Конструкциони барања

## Член 32

На кукиштето на еталон Келијата мора да биде назначено дали Келијата или нејзината пасија, или нејзиното кукиште е неоппорно на минерално масло.

## Член 33

Еталон Келиите зависно од нивната намена, можат да бидат поставени во кукишта што се конструираат со или без можност за мерење на температурата.

## Член 34

Кукиштето на еталон Келијата мора да има место за ставање на жиг.

## VIII. Чување на еталон Келија

## Член 35

Температурата на чувањето на еталон Келијата треба да се одржува во границите од 4° C до 40° C.

Земајќи го предвид траењето на периодот на мирување, еталон Келијата треба да се чува при температура која е слична на температурата при која Келијата ќе се користи.

## Член 36

Еталон Келиите треба да се заштитат од надворешни влијанија на вибрации, температури пониски од 0° C, како и од нагли промени на температурата.

## IX. Ознаки и симболи

## Член 37

На секоја еталон Келија мора на траец начин да се испише, и тоа:

- 1) фирма или назив и знак на производителот;
- 2) ознака на типот на еталон Келијата;
- 3) производствен број на еталон Келијата;
- 4) ознака на класата на точноста на еталон Келијата;

5) поларитет.

Позитивната електрода на еталон Келијата што не е поставена во кукиште може да се означи со црвена боја.

## Член 38

На кукиштето на еталон Келија мора на траец начин да се испише, и тоа:

- 1) фирма или назив и знак на производителот;
- 2) ознаки на типот на еталон Келијата во Кукиштето;

- 3) производствен број на кукиштето;
- 4) ознака на класата на точноста на еталон Келијата;

- 5) поларитет;
- 6) сакана и допуштена положба на поставување на еталон Келија;

7) службена ознака на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, Белград.

## Член 39

Уверението за исправноста на мерилата (член 17 од Законот за мерните единици и мерилата), мора да ги содржи следните податоци за:

1) фирмата или називот или знакот на производителот;

2) ознаката на типот на еталон Келијата;

3) серискиот број (производствен број) на секоја еталон Келија, секој склоп на Келијата и на секоје кукиште на Келијата (Келија);

4) типот (заситена или незаситена) и ознаката на класата на точноста на еталон Келијата;

5) заверената вредност на EMS на секоја еталон Келија;

- 6) температурата на заверката;  
 7) несигурноста на мерењето во однос на примарниот еталон на EMS;  
 8) меродавниот опсег на температурата;  
 9) работниот опсег на температурата, доколку се разликува од опсегот определен во член 18 од овој правилник;  
 10) вредностите а, б и с во образецот што е даден во член 21 на овој правилник;  
 11) внатрешниот омски отпор (член 30).  
 Уверението за исправноста на мерилата може да содржи уште и податоци за:

- 1) вредностите на допуштените празнења определени во чл. 28 и 29 на овој правилник;  
 2) саканите и допуштените положби на поставување на еталон Келијата (Келиите);  
 3) предупредувањето дали Келијата е од таква внатрешна конструкција што да е потребно особено ракување;  
 4) предупредување дали Келијата или инасијата или кукиштето е неопорно на минерални масла;  
 5) предупредувањето дали Келијата, склоп на Келијата или кукиште на Келијата (Келиите) е негодно за праќање по пошта;  
 6) саканата и допуштената положба на поставување за време на чување, означувањето на положбата на поставувањето на еталон Келијата се врши со симболите D.4 или D.6 според JUS LG1.020 за електрични покажувачки мерни инструменти и нивни прибор).

#### Х. Услови за испитување на влијанието на температурниот хистерезис

##### Член 40

Испитување на еталон на температурата на хистерезисот се изведува со изложување на еталон Келиите на температурите дадени според следниот ред: 20°C, 15°C, 20°C, 25°C и 20°C.

Пред доведувањето на еталон Келијата на првата температура (20°C) и по секоја промена на температурата, треба да измине период на мирување (24 до 25 часа), за да се затврди Келијата на новата температура.

При секоја промена на температурата крајната вредност на температурата на Келијата треба да се достаса во рок од 5 часа.

Мерењата на EMS Келијата треба да се изведат на секоја температура од став 1 на овој член и тоа едно мерење на почетокот, а едно мерење на крајот на периодот на мирување.

Температурата се одржува константна за време на секој период на мирување и за време на мерење и се враќа на 20°C со толеранцијата што е дадена во табелата 3. На истиот начин како при нормална употреба, еталон Келиите треба да се заштитат од вибрации или механички потреси.

Испитување на ефектот на температурниот хистерезис се врши само на барање на странката.

##### Член 41

За заситените еталон Келии разликата на две вредности на EMS мерени на иста температура не треба да ги премине границите дадени во колона А, табела 4.

За заситените еталон Келии средната вредност од две вредности на EMS добиена во секој период на мирување на 20°C нема да се разликува од која и да било друга вредност на EMS за повеќе отколку што е износот даден во колона А, табела 4.

За сите еталон Келии разликата помеѓу средната вредност на EMS добиена при 15°C и средната вредност на EMS добиена при температура од 25°C ќе се вклопи во границите дадени во табела 4, во колона В, за заситени еталон Келии и во колона С за незаситени еталон Келии.

Табела 4.

Граници на дозволените промени на EMS за време на температурен циклус

Ознака на класата на точноста на еталон Келијата	Граници на дозволената промена на EMS				
	А		В		С
%	$\mu V$	$\mu V$	$\mu V$	$\mu V$	$\mu V$
0,000 2	2	1,4	380 ... 420	—	—
0,000 5	5	3,5	380 ... 420	—	—
0,001	10	7	380 ... 420	—	—
0,002	20	14	380 ... 420	0 ... 30	—
0,005	50	35	380 ... 420	0 ... 30	—
0,01	100	70	350 ... 450	0 ... 50	—

#### XI. Преодни и завршни одредби

##### Член 42

Еталон Келиите произведени до денот на влегувањето во сила на овој правилник мораат да се усогласат до 1 јануари 1979 година со одредбите на овој правилник, освен со одредбите на член 37 став 1 точ. 3 и 4 и член 38 точ. 4, 6 и 7 од овој правилник.

##### Член 43

При прегледот на еталон Келиите произведени до денот на влегувањето во сила на овој правилник, што ќе се изврши по влегувањето во сила на овој правилник во уверението за исправноста на мерилата (член 39 од овој правилник) ќе се внесе и податокот за внатрешниот омски отпор на еталон Келијата.

##### Член 44

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 05-2320/1  
 27 јуни 1978 година  
 Белград

Вршител на должноста  
 на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали,  
 директор  
 д-р Драгутин Бошковиќ, с. р.

649.

Врз основа на член 40 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/76), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

## ПРАВИЛНИК

### ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ГРУПНИ ЕТАЛОНИ НА ВОЛТ

#### I. Општи одредби

##### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови, што мораат да ги исполнуваат групните еталони на волт.

##### Член 2

Групен еталон на волт е збир од најмалку три заситени еталон Келии чувани и користени под од-

накви услови а со цел за материјализација и дистрибуција на единицата на EMS на волт.

#### Член 3

Завршена вредност на EMS е онаа вредност на EMS што е дадена во уверението за исправноста на групен еталон на волт.

#### Член 4

Средна вредност на EMS на групен еталон на волт е аритметичката средина на вредностите на EMS на Келиите.

#### Член 5

Најголема дозволена грешка на групен еталон на волт е најголемото дозволено отстапување на вредностите на EMS на групен еталон на волт од завршената вредност на EMS. Тоа отстапување се утврдува со мерење на EMS според примарниот еталон и се изразува во микроволти ( $\mu\text{V}$ ).

#### Член 6

Температура на заверката на групен еталон на волт е вредноста на температурата назначена во уверението за исправноста на групниот еталон на волт и таа и одговара на заверената вредност на EMS. Оваа температура мора да биде во работен опсег на температурата дозволена за заситени еталон Келии.

#### Член 7

Прецизност на споредувањето на еталон на волт е степен на совпаѓањето на сите измерени разлики на EMS добиени со повторено споредување на два исти еталона. Како мерка на прецизност на мерење се користи стандардна девијација пресметана според следниот образец:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1}(x_1 - \bar{x})^2}$$

каде што е:

$n$  = број на извршените мерења;

$x_1$  = поединечни резултати на мерењата;

$\bar{x}$  = средна вредност на повторените мерења.

#### Член 8

Нестабилност на EMS на групен еталон на волт („годишна стабилност“) е отстапувањето на средната вредност на EMS на групниот еталон на волт помеѓу две мерења во временски интервал од една година. Нестабилноста на EMS се определува со мерење на групниот еталон на волт според примарниот еталон на волт и се изразува во микроволти ( $\mu\text{V}$ ).

#### Член 9

Нестабилност на EMS на одделна еталон Келија на групен еталон на волт е отстапувањето на вредноста на EMS на одделна еталон Келија за една година, а се определува со споредување на групниот еталон со примарниот еталон на волт и се изразува во микроволти ( $\mu\text{V}$ ).

#### Член 10

Релативна нестабилност на EMS на одделна еталон Келија е промената на EMS на таа Келија помеѓу две мерења и се определува со меѓусебно споредување на Келиите на еден ист групен еталон на волт.

### II. Метролошки услови за групни еталони на волт

#### Член 11

Групниот еталон на волт мора да ги исполнува следните услови:

- 1) најголемата дозволена грешка на групниот еталон на волт мора да биде помала од  $\pm 2 \mu\text{V}$ ;
- 2) Келиите се чуваат — користат во термостат со температурна стабилност подобра од  $\pm 0,01^\circ\text{C}$ ;
- 3) температурите на Келиите во термостатот се мерат со грешка помала од  $\pm 0,01^\circ$ .

#### Член 12

При периодични мерења групниот еталон на волт мора да ги исполнува и следните услови:

- 1) нестабилноста на EMS на групниот еталон на волт мора да биде помала од  $\pm 2 \mu\text{V}$ ;
- 2) нестабилноста и релативната нестабилност на EMS на одделна еталон Келија мора да биде помала од  $4 \mu\text{V}$ ;
- 3) прецизноста на мерењата мора да биде подобра од  $0,5 \mu\text{V}$ .

#### Член 13

Компензаторите на еднонасочна струја за мерење на EMS и напон треба да ги исполнуваат следните услови:

- 1) најголемата дозволена грешка на компензаторите мора да биде помала од  $\pm 0,5\%$  и  $\pm 1 \mu\text{V}$ ;
- 2) различувањето на читањето на измерените вредности мора да биде подоро од  $1 \mu\text{V}$ .

#### Член 14

За мерење на разликите на EMS на еталон Келиите можат да се користат микроволтметри на еднонасочна струја што мораат да ги исполнуваат следните услови:

- 1) најголемата дозволена грешка при мерењето може да биде  $\pm 2 \mu\text{V}$ ;
- 2) да не ги оптоваруваат Келиите со струја поголема од  $10^{-9}\text{A}$ ;
- 3) различувањето на исчитувањето мора да биде подоро од  $1 \mu\text{V}$ .

#### Член 15

Групните еталони на волт и мерната опрема мораат да се чуваат и користат во соодветни референтни услови.

#### Член 16

Температурата на просторот во кој се наоѓа групен еталон на волт мора да биде од  $18$  до  $25^\circ\text{C}$  и треба да се одржува со стабилност од  $\pm 20^\circ\text{C}$ .

Во просторот во кој се наоѓа групен еталон на волт и мерна опрема најголема разлика на температурите на воздухот мора да е помала од  $1^\circ\text{C}$ . Температурата на воздухот мора да се менува побавно од  $0,5^\circ\text{C}/\text{час}$ .

#### Член 17

Влажноста на воздухот во просторот во кој се наоѓа групен еталон на волт треба да е помала од  $60\%$ .

#### Член 18

Просторот во кој се наоѓа групен еталон на волт треба да е заштитен во доволна мера од можни надворешни влијанија (вибрации, електромагнетни пречки, зрачења итн.).

#### Член 19

Температурата на просторот во кој се наоѓа групен еталон на волт се мери со термометар чија грешка е помала од  $\pm 0,2^\circ\text{C}$ , а влажноста на тој простор со влагомер чија грешка е помала од  $\pm 10\%$ .

### III. Повремени прегледи на групни еталони на волт

#### Член 20

Повремени прегледи на групни еталони на волт се спроведуваат најмалку еднаш годишно според еталон од висок ред.

**Член 21**

Најмалку двапати годишно, во временски интервали од најмалку три месеци, се спроведуваат меѓусебни споредувања на EMS на Келиите на групен еталон на волт.

**Член 22**

Пред секое мерење со групен еталон на волт неопходно е најмалку две недели пред мерењето да се обезбедат референтни услови.

Во наведениот период Келиите не смеат да се оптоваруваат, пренесуваат или поместуваат и мораат да бидат заштитени од вибрации од поголем интензитет.

**Член 23**

За групен еталон на волт се води книга во која се внесуваат следните податоци:

- 1) сите резултати на мерењето со соодветен предзнак (+, -);
- 2) шема според која мерењето е извршено;
- 3) средна температура на Келијата, односно на термостатот за интервал на времето на мерењето;
- 4) средна температура и влажност на просторот во време на мерењето;
- 5) спецификација на користената мерна опрема;
- 6) датум кога мерењето е извршено;
- 7) сите зафати од значаење за состојбата на групниот еталон на волт (поправки, замени итн.).

Во книгата од став 1 на овој член можат да се внесуваат податоци за времето на траењето на мерењето.

**IV. Завршна одредба****Член 24**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 65-2320  
27 јуни 1978 година  
Београд

Вршител на должноста  
директор  
на Сојузниот завод за мери и  
скалопени метали,  
д-р Драгутин Бошковиќ, с. р.

650.

Врз основа на чл. 16, 19 до 25 и член 6 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), во согласност со одредбите на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/78), Советот на гувернерите донесува

**ОДЛУКА****ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1978 ГОДИНА****I. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ**

1. Народната банка на Југославија, заради регулирање на количеството на пари во оптек, со оваа одлука ги утврдува условите на користењето на

примарната емисија за намените определени со Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1978 година, и тса:

1) за купување, преку банки, краткорочни преносливи хартии од вредност и за давање краткорочни кредити на банките врз подлога на тие хартии од вредност и врз подлога на странски хартии од вредност што ги поседуваат организациите на здружен труд;

2) за давање краткорочни кредити на банките врз подлога на хартии од вредност што ги издаваат организациите на здружен труд врз основа на стокно-парични работи во рамките на определени селективни намени, како и врз основа на други определени исправи што произлегуваат од овие работи.

Во рамките на кредитите од став 1 и под 2, на оваа точка кредити ќе му се даваат и на Фондот за кредитирање и осигурување на извозни работи (во натамошниот текст: Фондот) за кредитирање на побарувањата по основ на извоз на опрема и бродови на кредит и изведување на инвестициони работи во странство на кредит.

2. Обемот на примарната емисија за намените од точка 1 на оваа одлука го утврдува Народната банка на Југославија со тримесечни пројекции, во рамките во кои се овозможува ликвидност на плаќањето во Југославија, во согласност со потребите што произлегуваат од стокно-паричните и кредитните работи на организациите на здружен труд и на другите учесници во паричните односи и со движењето и насочувањето на стопанските текови во земјата и на економските односи со странство.

3. Хартиите од вредност од точка 1 став 1 на оваа одлука ги купува и кредитите од тој став на банките им ги дава народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина (во натамошниот текст: народната банка) на чие подрачје се наоѓаат седиштата на организациите на здружен труд од кои банките ги купиле тие хартии од вредност, односно на кои банките им даде соодветни кредити.

Кредити на Фондот за намените од точка 1 став 2 на оваа одлука ќе му дава народната банка на чие подрачје се наоѓаат седиштата на организациите на здружен труд на кои за тие намени Фондот, преку банките, им дава соодветни кредити.

4. Народната банка ќе купува хартии од вредност и ќе им дава кредити според оваа одлука на банките што:

1) ги исполнуваат пропишаните услови за кредитната способност;

2) средствата добиени од примарната емисија им ги даваат на организациите на здружен труд што ги исполнуваат пропишаните услови за одржување на својата ликвидност;

3) во својата деловна политика се придржуваат кон општествените договори и самоуправните спогодби за политиката на формирањето и пласирањето на средствата на банките и кон општествените договори и самоуправните спогодби за политиката на каматните стапки што банките можат да ги договараат во своето работење;

4) овозможуваат повољни услови за промет на хартии од вредност;

5) обезбедуваат напредно извршување на обврските на своите депоненти.

Одредбите од став 1 на оваа точка сообразно се применуваат и на Фондот.

5. Под банки, во смисла на оваа одлука, се подразбираат основните банки и здружените банки основани во смисла на Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77).

## II. КУПУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДАВАЊЕ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА ТИЕ ХАРТИИ

6. Примарната емисија за намените од точка 1 став 1 под 1 од оваа одлука ќе се остварува во 1978 година:

1) со купување, преку банки, на меници издадени со рок на втасаност до 90 дена и со авал на банката, што ги издаде организациите на здружен труд во областа на стопанството според одредбите на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75 и 13/76);

2) со давање кредити на банките врз подлога на мениците од одредбата под 1 на оваа точка;

3) со давање кредити на банките врз подлога на странски хартии од вредност што ги поседуваат организациите на здружен труд.

7. Народната банка, преку банките, ќе ги купува од организациите на здружен труд од областа на стопанството мениците од точка 6 став 1 под 1 од оваа одлука по кои до рокот на втасаност не остануваат повеќе од 45 дена и кои не гласат на износ помал од 200.000 динари.

Мениците од став 1 на оваа точка народната банка ќе ги купува ако се исполнети следните услови:

1) мениците да ги содржат битните елементи предвидени со Законот за меница („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 104/46 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65 и 54/70) и со Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства и да се исполнети услови за издавање и авалирање на тие меници во смисла на тој закон;

2) мениците претходно да се есконтирани од страна на банката преку која народната банка ги купува, да биле во портфељ на таа банка најмалку 10 дена сметајќи од денот на есконттирањето и да се индосирани на народната банка.

Народната банка нема да купува меници до чиј рок на втасаност преостанува помалку од 7 дена, сметајќи од денот на приемот на меницата во народната банка.

8. Мениците купени според точка 7 од оваа одлука народната банка ги презема во свој портфељ и врши пресметување на есконтот.

Номиналниот износ на купената меница намален за есконтот — каматата (есконтираниот износ) народната банка го пренесува на жиро-сметката на банката или го употребува за отплатување на втасани кредити дадени на банката од примарната емисија.

9. Народната банка, во согласност со член 18 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, ја поднесува во рокот на втасаноста меницата на наплата до Службата на општественото книговодство на која меницата е домицилирана.

Ако Службата на општественото книговодство, поради неможност на наплата во рокот, меницата ја поднесе до надлежниот суд на протест, народната банка, по приемот на известувањето од Службата на општественото книговодство за протестот на меницата, презема мерки за наплата, во согласност со Законот за меница.

Ако наплатата на меницата се врши според став 2 на оваа точка, народната банка, покрај меничниот износ, наплатава и камата и трошоци предвидени во чл. 47 и 48 од Законот за меница.

10. Народната банка дава краткорочни кредити на банките врз основа на мениците што во смисла на точка 7 од оваа одлука може да ги купува преку банките, без оглед на поединечната номинална вредност на тие меници и на преостанатото време до

рокот на нивната втасаност и тоа во височина до 50% од номиналната вредност на вкупниот портфељ на тие меници што банката претходно ги есконтирала.

1. Краткорочни кредити на банките врз подлога на странски хартии од вредност им дава народната банка врз подлога на меници и други странски хартии од вредност што можат да бидат предмет на купопродажба на странски пазари на хартии од вредност, а што ги поседуваат организациите на здружен труд по основ на извршен извоз на стоки и услуги и врз основа на кои банката им дала кредити на тие организации.

Кредитите од став 1 на оваа точка народната банка ги дава во височина до 50% од износот на диварската противвредност на номиналната вредност на странските хартии од вредност што втасуваат до 3 месеци, сметајќи од денот на давањето на кредитите до втасаноста на тие хартии од вредност.

12. Како подлога за давање на кредитите од точ. 10 и 11 на оваа одлука не можат да служат хартиите од вредност што веќе се употребени како подлога на други кредити од примарната емисија.

## III. ДАВАЊЕ КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ПО ОСНОВ НА СТОКОВНО-ПАРИЧНИ РАБОТИ ВО РАМКИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СЕЛЕКТИВНИ НАМЕНИ

13. Народната банка на Југославија во 1978 година ќе обезбеди со давање кредити на банките врз подлога на хартии од вредност и врз основа на други исправи што произлегуваат од стокотно-парични работи на организациите на здружен труд, дел од примарната емисија да се користи како учество за краткорочно кредитирање на селективните намени, и тоа:

1) на извозот на стоки и услуги со кој се обезбедува девизен прилив, вклучувајќи го и кредитирањето:

— на производството и подготовката на стоки за извоз, како и подготвувањето на туристички и угостителски организации на здружен труд за вршење услуги на странски туристи;

— на извозот на опрема и бродови на кредит и на изведувањето на инвестициони работи во странство на кредит;

— на залихите на метали наменети за извоз под условите што важеле до 1976 година, како и на залихите на други договорени стоки наменети за извоз за кои Сојузниот извршен совет во договор со надлежните органи на републиките и автономните покраини, ќе утврди дека настанала привремена деонјунктура на светскиот пазар;

2) на општествено организираното производство и на залихите на определени земјоделски и прехранбени производи во согласност со Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77) — (во натамошниот текст: Договорот);

3) на увозот на определени стоки од земјите во развој, како и од други земји на определени валутни подрачја, во согласност со политиката и можностите на платниот биланс на Југославија;

4) на продажбата, односно купувањето на до-машна опрема и бродови на кредит во Југославија;

5) на пазарните стокотни резерви на републиките и автономните покраини и на сојузните пазарни стокотни резерви утврдени со програмата на надлежните органи за земјоделски и прехранбени производи предвидени во член 58 од Договорот.



Банките да контролираат и обезбедуваат кредитите од примарната емисија одобрени за одделни намени од став 1 на оваа точка да се користат исклучително за намените за кои се одобрени.

### 1. Кредити за кредитирање на работи на извозот на стоки и услуги

14. Кредити за кредитирање на работи на стоки и услуги (точка 13 под 1) банките можат да користат:

- 1) за кредитирање на извозот на стоки и услуги за готово;
- 2) за кредитирање на извозот на стоки на комерцијален кредит;
- 3) за кредитирање на извозот на стоки и услуги на кредит во земјите во развој;
- 4) за кредитирање на побарувањата по основ на извоз на опрема и бродови на кредит и на изведување инвестициони работи во странство на кредит;
- 5) за кредитирање на производството и подготвувањето на стоки за извоз и за кредитирање на туристички и угостителски организации на здружен труд за нивно подготвување за вршење услуги на странски туристи;
- 6) за кредитирање на производството и подготвувањето на стоки за извоз по договорени работи што ги финансира меѓународна финансиска организација и што се наплатуваат во готово;
- 7) за кредитирање на побарувања од Меѓународната банка за обнова и развој по основ на извршени и платени работи и на вградена опрема по инвестициони програми во Југославија што делумно се финансираат од средствата на Меѓународната банка за обнова и развој;
- 8) за кредитирање на залихите на метали наменети за извоз под условите што важеле во 1976 година, како и за кредитирање на залихите на други договорени стоки наменети за извоз за кои Сојузниот извршен совет утврдил дена настанала привремена декојунктура на светскиот пазар.

15. Кредити за кредитирање на извозот на стоки и услуги за готово (точка 14 под 1) банките можат да користат до височина од 65% од состојбата на кредитите што за таа намена им ги даде организациите на здружен труд врз основа на исправи за извршен извоз на стоки заверени од царинарницата (извозна царинска декларација) и на исправи за извршени услуги на странски порачувачи (договор, односно заклучница, фактура или друга оригинална исправа), и тоа:

- 1) ако извозот се наплатува во девизи од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања — под услов рокот за враќање на кредитите дадени за таа намена да не е подолг од 90 дена;
- 2) ако извозот се наплатува во други девизи — под услов рокот за враќање на кредитите дадени за таа намена да не е подолг од 45 дена.

Со кредитите за извоз на стоки и услуги од оваа точка се издначуваат, во смисла на оваа одлука, кредитите што банките ги даваат врз основа на договор за производство на опрема и бродови за извоз и на договор за вршење на услуги на странство, и тоа:

- 1) до височината на вредноста на одделна завршена фаза, ако со договорот е предвидено плаќање по фази;
- 2) до височината на договорените аванси ако со договорот е предвидено плаќање на аванси во девизи што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања под услов авансот да втасува во рок од 90 дена од денот на давањето

на кредитот од страна на банката и неговата наплата да е обезбедена.

Извозот што се остварува во рамките на долгорочна кооперација помеѓу домашна организација на здружен труд и странски партнер со пресметка преку контокорентна сметка, може да се кредитира само до височината на салдото на побарувањата на домашната организација на здружен труд по таа сметка.

Под услуги, во смисла на оваа одлука, се подразбираат работите од член 54 на Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77).

Роковите за враќање на кредитите од оваа точка почнуваат да течат од денот на извршеното царинење на стоките, односно од денот на извршувањето на услугите сообразно со Наредбата за определување на денот за извршување на услугите во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/78).

Во својата деловна потписка, при определувањето на роковите за враќање на кредитите за извоз на стоки и услуги, банките ќе водат сметка за фактичните рокови за наплатување на извозот на стоките и услугите и со договорот за кредитот ќе ги обезбедуваат корисниците кредитите да ги враќаат и пред договорениот рок ако наплатата ја остварат пред рокот.

Рокот за враќање на кредитите од 90 дена од став 1 под 1 на оваа точка банката може, исклучително, да го продолжи:

- 1) до вкупно 120 дена, ако се во прашање извозни работи во рамките на договор за кооперација помеѓу организациите на здружен труд и странски партнери;
- 2) до вкупно 150 дена, ако е во прашање извоз во воневропски земји и ако корисникот на кредитот до банката поднесе решение од народната банка за продолжување на рокот за внесување на девизите;
- 3) до вкупно 180 дена, ако е во прашање извоз во Турција, а по исклучок до една година, ако корисникот на кредитот до банката поднесе решение од народната банка за продолжување на рокот за внесување на девизите.

Рокот за враќање на кредитите од 45 дена од став 1 под 2 на оваа точка банката може да го продолжи до вкупно 90 дена, ако е во прашање извоз на производи на обоената металургија што се врши по меѓудржавни аранжмани, врз основа на посебни договори за секоја работа на извозот.

По исклучок од одредбата на став 6 под 2 на оваа точка, рокот за враќање на кредитите може да се продолжи и над 150 дена, но најмногу до две години, ако кредитот е даден за извоз на опрема од домашно производство што домашни организации на здружен труд ја извезуваат и вградуваат во инвестициони објекти во воневропски земји, под услов:

- 1) домашна организација на здружен труд да извезува инвестициони работи во таа земја;
- 2) со договорот да е определена цената на извезената опрема како основ за утврдување на височината на кредитот и учеството на таа цена во вкупната вредност на договорените работи во странство, намалена за износот на авансот и на евентуалните други плаќања, односно давања во натура, што втасале пред извозот на опремата;

3) со договорот за кредитот да е предвидено враќање на кредитот според определена динамика, а во согласност со договорената динамика за наплата на извршените работи во странство, со тоа што одделните отплати да се сразмерни на учеството на цената на извезената опрема во вкупната вредност на извршените работи и крајниот рок за враќање на кредитот да не е подолг од две години од денот на царинењето на извезената опрема;

4) банката да се обврзе дека искористениот износ на кредитот ќе ѝ го враќа на народната банка во согласност со динамиката на наплатувањето што ја договорилa со корисникот на кредитот.

16. Кредитите за кредитирање на извозот на стоки на комерцијален кредит (точка 14 под 2) банките можат да ги користат до височина од 60% од состојбата на кредитите што за таа намена им ги дале на организациите на здружен труд врз основа на исправи за извршен извоз на стоки заверени од царинарницата, на договор со странскиот купувач и на други исправи од кои може да се види дека е во прашање извоз на комерцијален кредит и соодветни хартии од вредност ако се предвидени со договорот со странскиот купувач, а под услов користењето на кредитот од примарната емисија да не трае подолго од 24 месеци — за извоз на сериска опрема, 18 месеци — за извоз на трајни потрошни добра и 6 месеци — за извоз на други стоки.

Кредитите од став 1 на оваа точка, банките можат да ги користат и за краткорочно кредитирање на извозот во рамките на кредитните аранжмани склучени со банките од земјите во кои се извезуваат стоките.

17. Кредити за кредитирање на извозот на стоки и услуги на кредит во земјите во развој (точка 14 под 3) банките можат да користат во височина до 80% од состојбата на кредитите што за таа намена им ги дале на организациите на здружен труд врз основа на исправи за извршен извоз на стоки заверени од царинарницата, на договор со странскиот купувач и на други исправи од кои може да се види дека е во прашање извоз на комерцијален кредит и соодветни хартии од вредност ако се предвидени со договорот со странскиот купувач, а под услов користењето на кредитот од примарната емисија да не трае подолго од 24 месеци за извоз на сериска опрема, 18 месеци за извоз на трајни потрошни добра и 6 месеци за извоз на други стоки и за извоз на услуги.

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да ги користат и за кредитирањето на извозот на стоки и услуги во земјите во развој што се врши во рамките на краткорочните кредитни аранжмани склучени со банките од тие земји.

18. Кредити за кредитирање на побарувања по основ на извоз на опрема и бродови на кредит и на изведување на инвестициони работи во странство на кредит (точка 14 под 4) банките можат да користат до височина од 70% од износот на тие побарувања за кои им дале кредити на домашните извозници од сопствениот кредитен потенцијал, а кои побарувања втасуваат во рок од две години, почнувајќи од денот на давањето на кредитите на банката од страна на народната банка.

Кредитите од став 1 на оваа точка, банките можат да ги користат врз основа на договорите за кредитите дадени на организациите на здружен труд — извозници и на странските хартии од вредност што ги поседуваат тие организации или врз основа на други исправи со кои се докажува постоењето на побарувањата.

Народната банка во 1978 година ќе му одобрува на Фондот кредити за кредитирање на извозот на опрема и бродови на кредит и за изведување на инвестициони работи во странство на кредит до височина од 95% од износот на побарувањата по кредитите што за тие намени Фондот им ги дал на банките а кои побарувања втасуваат во рок од 36 месеци, од денот на давањето на кредитот на Фондот од страна на народната банка.

За користење на кредитите од став 3 на оваа точка Фондот поднесува до народната банка спецификација на договорите, по банките, со преглед на отплатите што втасуваат во рок до 36 месеци и со амортизацискиот план што го содржи вкупниот

износ на одобриениот кредит, втасаност на секоја отплата и конечен рок за враќање на кредитот.

Народната банка на Југославија, согласно со точка 9 од Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1978 година нема од Фондот да ги наплатува втасаните отплати по долгорочниот кредит што на тој фонд му е одобрен врз основа на Заедничките основи на кредитната политика во 1974 година, („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/74, 39/74 и 57/74), а каматата по тој кредит, почнувајќи од 1 јануари 1978 година, ќе ја наплатува од Фондот по стапка од 1% годишно.

19. Кредити за кредитирање на производство и за подготовка на стоките за извоз и за кредитирање на туристички и угостителски организации на здружен труд за нивно подготвување за вршење услуги на странски туристи (точка 14 под 5) банките можат да користат до височина од 30% од состојбата на кредитите што за тие намени им ги дале на организациите на здружен труд со рок за враќање до три месеци, со тоа што вкупниот обем на тие кредити од примарната емисија на територијата на една република, односно автономна покраина, да не може да биде поголем од 15% од вкупната состојба на кредитите од примарната емисија дадени на таа територија за кредитирање на намените од точ. 15 до 18 и 20 до 22 на оваа одлука.

Вкупниот обем на кредитите од став 1 на оваа точка на територијата на една република, односно автономна покраина, може да биде поголем од 15% од состојбата на кредитите наведени во тој став за износот за кој тој обем е намален на териториите на другите републики и автономни покраини, во согласност со народните банки на тие републики, односно автономни покраини.

Кредитите за намените од став 1 на оваа точка банките можат да ги користат само врз основа на кредитите дадени на организациите на здружен труд во областа на производството, односно на организациите на здружен труд од областа на туризмот и угостителството и тоа врз основа на договорите со странските порачувачи, на пријави за склучените договори за надворешнотрговски промет заверени од народната банка, или на други исправи со кои се докажува дека кредитираното производство односно подготвувањето на стоките за извоз и подготвувањето на услугите на странски туристи фактично ќе се реализира со извозот на стоките, односно со вршењето на услугите на странски туристи.

Рокот за враќање на кредитите од оваа точка може да се определи до вкупно 6 месеци, ако технолошкиот процес на производството, односно на подготвувањето трае подолго од три месеци.

20. Кредити за кредитирање на производството и за подготвување на стоките за извоз по договорите работи што ги финансира меѓународна финансиска организација и што се наплатуваат во готово (точка 14 под 6) банките можат да користат до височина до 50% од состојбата на кредитите што за тие намени им ги дале на организациите на здружен труд врз основа на договорот со странскиот купувач и докази дека договорена работа ја финансира меѓународна финансиска организација, под услов рокот за враќање на дадените кредити да не е подолг од две години и наплатата на извозот да се врши во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања.

21. Кредити за кредитирање на побарувањата од Меѓународната банка за обнова и развој по основ на извршените и платените работи и вградената опрема по инвестициони програми во Југославија што делумно се финансираат од средствата на Меѓународната банка за обнова и развој (точка 14

под 7) банките можат да користат до височина од 50% од износот на кредитите што им ги дале на организациите на здружен труд — инвеститори, и тоа врз основа на соодветни исправи со кои се докажува дека работите и опремата се платени и дека работата ја финансира Меѓународната банка за обновата и развој, а под услов рокот за враќање на кредитот да не е подолг од три месеци, почнувајќи од денот на користењето на кредитот кај народната банка.

22. Кредити за кредитирање на залихите на метали наменети за извоз за кои настанала привремена деконјунктура на светскиот пазар (точка 14 под 8) банките можат да користат во 1978 година, и тоа под условите што важеле во 1976 година, а до износот на вкупно искористените кредити од примарната емисија за оваа намена во 1977 година, како и за кредитирање на залихите на други договорени стоки наменети за извоз за кои Сојузниот извршен совет, утврдил дека настанала привремена деконјунктура на светскиот пазар.

23. Народната банка на Југославија определува кои девизи се сметаат како девизи од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања за намените предвидени со оваа одлука за кои е обусловено давање на кредити со внесување на тие девизи во Југославија.

## 2. Кредити за кредитирање на општествено-организираното производство и на залихите на определени земјоделски и прехранбени производи

24. Кредити за кредитирање на производството и на залихите на земјоделски производи (точка 13 под 2) банките можат да користат, и тоа:

1) за кредитирање на производството на пченица, оризова арпа, пченка, шеќерна репа, маслодајки и тутун;

2) за кредитирање на тонењето на добиток (говеда, свињи и овци), живина и риби и производство на млеко;

3) за кредитирање на сезонските залихи на домашна пченица, оризова арпа, односно ориз, пченка, маслодајки, домашно сурово масло, шеќерна репа, шеќер и тутун;

4) за кредитирање на залихите на трпезно грозје, јаболка во ладилници и на залихите на вино во винарски подруми во општествениот сектор, на залихите на месо во ладилници и на залихите на млечни преработки од општествено производство.

25. Кредити за кредитирање на општествено-организираното производство на пченка (меркантилна и семенска), оризова арпа, сончоглед, соја, маслена репа, маслини, шеќерна репа и тутун (точка 24 под 1) банките можат да користат до височина од 45% а за производство на пченица (меркантилна и семенска) до височина до 50% од состојбата на кредитите што за тоа производство им ги дале на организациите на здружен труд врз основа на самуправната спогодба, односно договорот за производството и испораката склучени со организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка или доработка на тие производи а најмногу до височина од 25% од вредноста на договореното производство.

Роковите за враќање на кредитите од став 1 на оваа точка не можат да бидат подолги од 12 месеци почнувајќи од денот на почетокот на нивното користење и не можат да го преминуваат: за маслена репа 31 јули, за сончоглед и соја 31 октомври, за маслини 31 декември, за оризова арпа 30 ноември, за пченка 15 декември и за шеќерна репа 31 декември 1978 година, за тутун 31 март 1979 година, а за пченица од родот на 1977/1978 година 15 август 1978 година а од родот на 1978/1979 година 15 август 1979 година.

Кредитите од оваа точка банките можат да им ги даваат на организациите на здружен труд како за нивното сопствено производство на определени земјоделски производи, така и за производството на здружени земјоделски производители и за производство во кооперација со индивидуални производители во согласност со закон.

26. Кредити за кредитирање на гоеењето на добиток (говеда, свињи и овци), на гоеењето на живина (пилиња, гуски, пајки и мисирки), на гоеењето на риби и на производството на млеко (точка 24 под 2) банките можат да користат до височина од 25% од состојбата на кредитите што за тие намени им ги дале на организациите на здружен труд, а најмногу до 25% од вредноста на договореното производство.

Роковите за враќање на кредитите од став 1 на оваа точка, сметајќи од денот на почетокот на нивното користење, не можат да бидат подолги:

а) од 11 месеци за гоеење на говеда и 6 месеци за гоеење на свињи и овци, и

б) од 3 месеци за гоеење на живина, 6 месеци за гоеење на риби и 1 месец за производство на млеко.

Кредити за кредитирање на гоеењето на добиток, живина и риби и кредити за производство на млеко банките можат да користат кај народната банка врз основа на самуправни спогодби, односно договори за производството и испораката склучени помеѓу производителските организации на здружен труд и организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка и промет на тие производи а под услов договорите да се регистрирани кај Фондот за унапредување на производството и пласманот на добиток и добиточни производи.

Одредбата на точка 25 став 3 од оваа одлука важи и за кредитите од оваа точка.

27. Кредити за кредитирање на сезонските залихи на оризова арпа, односно ориз, пченка, маслодајки (сончоглед, соја, репа, маслини и тиквини семки) и домашно сурово масло, шеќерна репа, шеќер и тутун (точка 24 под 3) банките можат да користат до височина од 45% а за кредитирање на сезонските залихи на домашна пченица до височина од 55% од состојбата на кредитите што за тие залихи им ги дале на организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка, односно доработка и промет на тие производи.

Кредитите од став 1 на оваа точка банката може да ги користи под услов со договорот за кредитот со организациите на здружен труд да е предвидено враќање на кредитот во месечни отплати, во согласност со трошењето или реализацијата на залихите и роковите за враќање на кредитот, почнувајќи од денот на почетокот на користењето на кредитот, односно за залихите на тутун од почетокот на користењето на секоја транша на кредитот, да не се подолги, и тоа:

1) од 12 месеци — за залихите на пченица, оризова арпа, односно ориз и пченка и да не го преминуваат: за пченица 31 јули, оризова арпа — ориз 31 октомври и пченка наменета за производство на добиточна храна 31 октомври а за извоз и индустријска преработка 31 мај 1979 година;

2) од 8 месеци за залихите на семенска пченица и семенска пченка и да не го преминуваат: за пченица 31 јануари 1979 а за пченка 31 мај 1979 година;

3) од 10 месеци за залихите на маслодајки, домашно сурово масло, шеќерна репа и шеќер и да не го преминуваат: за шеќерна репа 31 јануари, за маслодајки и домашно сурово масло 31 јули а за шеќер 31 август 1979 година;

4) од 15 месеци за залихите на тутун и да не го преминуваат 31 мај 1980 година.

28. Кредити за кредитирање на сезонските залихи на трпезно грозје и јаболка во ладилници, на залихите на вино од домашно производство во винарски подруми на општествениот сектор, на залихите на месо во ладилници и на залихите на млечни производи банките можат да користат до височина од 25% од состојбата на кредитите што за тие залихи им ги даде на организациите на здружен труд, а најмногу до 25% од вредноста на кредитираните залихи.

Роковите за враќање на кредитите од став 1 на оваа точка, сметајќи од денот на почетокот на користењето на кредитот, не можат да бидат подолги, и тоа:

1) од 6 месеци — за залихите на трпезно грозје и јаболка во ладилници, со тоа што да не го преминуваат 30 април 1979 година;

2) од 10 месеци — за залихите на вино во винарски подруми во општествениот сектор, со тоа што да не го преминуваат 31 август 1979 година;

3) од 3 месеци — за залихите на месо во ладилници;

4) од 3 месеци — за залихите на млечни производи од домашно производство.

Корисници на кредитите од оваа точка можат да бидат:

— за залихите на трпезно грозје и јаболка во ладилници — производителските организации на здружен труд и организациите што се занимаваат со промет на тие производи на големо — за количествата складирани во ладилници;

— за залихите на вино — организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на вино;

— за залихите на млечни производи — организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка на млеко во млечни производи;

— за залихите на месо во ладилници — организациите на здружен труд на кланичната индустрија.

Под залихи на вино што можат да бидат предмет на кредитирање според одредбите од оваа точка се подразбираат залихите на вино произведено во согласност со прописите на републиките и автономните покраини.

Под залихи на млечни производи што можат да бидат предмет на кредитирање според одредбите на оваа точка се подразбираат залихите што според својот квалитет им одговараат на вообичаените стандарди.

29. Кредити за кредитирање на општествено-организирано производство и на залихите на земјоделски и прехранбени производи од точ. 25 до 28 на оваа одлука банките можат да користат врз основа на следните исправи што ги доставуваат до народната банка, и тоа:

1) договори за кредитите што банката им ги дала на организациите на здружен труд, посебно за секој вид производство и гоеење, односно залихи, со преглед на договорената динамика за отплата на кредитите;

2) самоуправни спогодби, односно договори за производство и испорака склучени помеѓу организациите на здружен труд од точ. 25 и 26 на оваа одлука;

3) фактури и други исправи или изводи од последната месечна книговодствена состојба за количеството и вредноста на залихите за кои се жористи кредитот од точ. 21 и 28 на оваа одлука;

4) потврди од Фондот за унапредување на производството и пласманот на добиток и добиточни производи за регистрирањето на договореното гоеење и за испораката на добитокот, односно живината, за кои се жористи кредитот од точ. 26 на оваа одлука.

Покрај исправите од став 1 на оваа точка, што ги доставуваат до народната банка, банките се должни по кредитите дадени на организациите на здружен труд да обезбедат и друга вообичаена документација од која со сигурност може да се утврди дека дадените кредити се користат наменски и дека во секое време се покриени со соодветна вредност на кредитираното производство, односно на залихите на определени земјоделски и прехранбени производи.

30. Пресметка на вредноста на производството и на залихите на земјоделски и прехранбени производи, заради утврдување на височината на учество на примарната емисија во краткорочното кредитирање на тоа производство односно на залихите според оваа одлука, ќе се врши според пропишаните гарантирани (заштитни) цени а за производите за кои тие цени не се пропишани — според продажните цени на производителот намалени за 15%.

До донесувањето на прописи за заштитните, односно производителските продажни цени, височината на учество на примарната емисија, во смисла на став 1 од оваа точка, ќе се утврдува со примена на цените што важеле во 1977 година.

### 3. Кредити за кредитирање на увозот на определени стоки од земјите во развој и од други земји од определени валутни подрачја

31. Кредити за кредитирање на увозот на определени стоки од земјите во развој и од други земји од определени валутни подрачја (точка 13 под 3) банките можат да користат за кредитирање на увозот на основни сировини и други производи што ги определил Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, а врз основа на документацијата што ќе ја определи Народната банка на Југославија.

### 4. Кредити за кредитирање на продажбата односно купувањето на домашна опрема и бродови на кредит во Југославија

32. Кредити за продажба, односно купување на домашна опрема и бродови на кредит во Југославија (точка 13 под 4) банките можат да користат, и тоа:

1) за продажба на кредит — врз основа на невтасани меници издадени во смисла на член 38 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, што банките ги имаат во својот меничен портфел, а кои од организациите на здружен труд — производители на домашна опрема, односно бродови ги купиле (есконтирале), на начинот и под условите пропишани во чл. 16 и 17 на тој закон;

2) за продажба на кредит — врз основа на договорите за кредитите дадени на производителските организации на здружен труд што опремата, односно бродовите ги продаваат на кредит во Југославија — врз основа на невтасани меници издадени по договорите за купопродажба во смисла на член 38 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, а кои тие организации ги имаат во својот портфел;

3) за купување — врз основа на договорите за кредитите дадени на организациите на здружен труд — инвеститори за купување на домашна опрема, односно бродови на кредит — врз основа на договори за купопродажба склучени почнувајќи од денот на влегувањето во сила на оваа одлука и мениците што банката ги добила за обезбедување на враќањето на дадените кредити.

Кредити за продажба на домашна опрема, односно бродови на кредит од одредбата под 1 став 1 на оваа точка банките можат да користат само врз

основа на меници што се издадени по договори за купопродажба на домашна опрема, односно бродови на кредит, а кои втасуваат за плаќање во рок од една година, почнувајќи од денот на користењето на кредитот, и тоа во височина до 70% од износот на номиналната вредност на тие меници.

Кредити за продажба на домашна опрема, односно бродови на кредит од одредбата под 2 став 1 на оваа точка банките можат да користат во височина до 45% од износот на побарувањата по кредитите дадени на организациите на здружен труд — производители што втасуваат за отплата во рок до две години, почнувајќи од денот на користењето на кредитот кај Народната банка.

Кредити за купување на домашна опрема, односно бродови од одредбата под 3 став 1 на оваа точка банките можат да користат во височина до 45% од износот на побарувањата по кредитите дадени на организациите на здружен труд — инвеститори, а кои втасуваат во рок до две години, почнувајќи од денот на користењето на кредитот кај народната банка.

Како продажба на кредит во Југославија, во смисла на оваа точка, се смета продажбата на опрема, односно бродови на кредит чиј рок за плаќање не е пократок од две години.

Како домашна опрема, односно бродови, во смисла на оваа точка, се сметаат финалните производи на организациите на здружен труд во дејностите: металопреработувачката, машиноградбата, производството на сообраќајни средства, бродоградбата и производството на електрични машини и апарати наменети за инвестиции во основни средства на организациите на здружен труд (член 2 од Договорот за кредитирање на пласманот на опрема и бродови во Југославија во периодот од 1977 до 1980 година — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/78).

Со продажбата, односно купувањето на домашна опрема и бродови на кредит, во смисла на оваа точка, се изедначуваат плаќањата по фази на производството на бродови и други пловни морски и речни објекти и друга опрема што се произведува по фази — до височина на вредноста на одделна завршена фаза, ако купувачот — инвеститор ја прифатил обврската за плаќање по фази и на производителот му врачил меници издадени во смисла на одредбата под 1 став 1 на оваа точка, во височина на вредноста на завршната фаза.

### 5. Кредити за кредитирање на пазарни стоковни резерви

33. Кредити за кредитирање на пазарни стоковни резерви на републиките и автономните покраини и на сојузни пазарни стоковни резерви на земјоделски и прехранбени производи од член 56 од Договорот утврдени со програмата на надлежните органи, банките можат да користат до височина од 25% од состојбата на кредитите што за таа намена од својот кредитен потенцијал им ги дале на организациите на здружен труд, односно на други општествени правни лица кај кои тие резерви се формираат.

Кредитите од оваа точка банките можат да ги користат врз основа на следните исправи што ги доставуваат до народната банка, и тоа:

1) договор за кредитите што банката им ги дала на организациите на здружен труд, односно на други општествено-правни лица за формирање на резерви;

2) договор за складирање на стоковните резерви склучен помеѓу корисникот на кредитот и складиштарот во кој, покрај другото, е предвидена и обврската на складиштарот на корисникот на кредитот месечно да му дава податоци за состојбата на складираните производи;

3) фактури и други исправи со кои се докажува количеството и вредноста на кредитираните стоковни резерви;

4) преглед на договорената динамика за отплата на кредитот.

### IV. УСЛОВИ ВО ВРСКА СО ДОГОВАРАЊЕ НА КАМАТА

34. Народната банка ќе купува меници и ќе им дава кредити на банките според оваа одлука под услов банките тие меници да ги есконтирале, односно им дале кредити на организациите на здружен труд по есконтни односно каматни стапки предвидени со самоуправни спогодба на банките.

До почетокот на применувањето на самоуправната спогодба, стапките од став 1 на оваа точка не можат да бидат поголеми од стапките што биле услов за користење на примарната емисија на 31 декември 1977 година.

### V. ПОСЕБНИ НАМЕРНИ КРЕДИТИ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА

35. До донесувањето на сојузен закон за давање кредити на банките заради отстранување последици од елементарни непогоди, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини согласно на точка 7 од Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1978 година нема од банките да ги наплатуваат привремените позајмици дадени за покритие на потрошувачките кредити на определени лица што претрпеле штети од тие непогоди. Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, согласно со наведената одлука, ќе им ги одобруваат овие позајмици на банките до донесувањето на сојузен закон и тоа до износот што за тие намени не е искористен во 1977 година по основ на штета од елементарни непогоди настаната во 1976 и 1977 година, зголемен за 118 милиони динари кој износ за тие намени Народната банка на Црна Гора може да го одобри на територијата на СР Црна Гора.

Условите на кредитите од став 1 на оваа точка дополнително ќе се усогласат со условите што ќе бидат утврдени со сојузниот закон од тој став.

36. Кредитите што Народната банка на Југославија им ги одобрила на банките од привремените извори на динарската противвредност на странските кредити заради реализација на неизвршениот дел од реуението на Сојузниот извршен совет за распределбата и условите на користење на динарската противвредност на странските кредити Е. п. бр. 861/74, 141/75 и 311/75, банките можат, согласно со точка 8 од Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1978 година до донесувањето на посебен сојузен закон, да ги користат во височина на одобрените износи на тие кредити за предвидени намени.

### VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

37. Пресметувањето на динарската противвредност на странските средства за плаќање и на странските хартии од вредност заради утврдување на височината на учеството на примарната емисија во смисла на оваа одлука ќе се врши со примена на соодветниот курс на странската валута што е определен со сојузен пропис за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основицата за пресметување на царината и другите давачки.

38. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 44  
21 јули 1978 година  
Белград

За претседател  
на Советот на гувернерите,  
заменик-гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Илија Марјановиќ, с. р.

651.

Врз основа на член 10 став 2 точка 6 од Законот за Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75) и член 23 став 1 од Статутот на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/76, 26/77 и 15/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Собранието на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТ НА ДЕЛ ОД СТАНАРИНАТА

1. Во Одлуката за надомест на дел од станарината („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/78) точка 2 се менува и гласи:

„Право на надомест на дел од станарината има носителот на станарското право чие домаќинство ќе оствари месечен приход по член, и тоа:

- 1) до 3.460 динари — за домаќинство од еден член;
- 2) до 2.090 динари — за домаќинство од два члена;
- 3) до 1.920 динари — за домаќинство од три члена;
- 4) до 1.680 динари — за домаќинство од четири и пет членови;
- 5) до 1.590 динари — за домаќинство од шест членови;
- 6) до 1.510 динари — за домаќинство од седум и повеќе членови.“

2. Точката 12 се менува и гласи:

„За носителот на станарското право од територијата на град Белград, што правото на надомест на дел од станарината ќе го оствари за првпат според одредбите на оваа одлука, како дел од станарината се смета разликата помеѓу станарината затечена на 30 јуни 1978 година, пресметана по коефициент од 0.0585 и новата станарина што е утврдена и пресметана по коефициент од 0,0671.“

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од првиот нареден ден.

Бр. 02/3-3249/1  
22 јуни 1978 година  
Белград

Заменик-претседател  
на Собранието на Заедницата  
на домувањето,  
Петар Дивјак, с. р.

652.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ВО СОЈУЗОТ НА СОВЕТСКИТЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности во Сојузот на Советските Социјалистички Републики, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Москва.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Комерцијално-техничко биро на југословенските стопански организации.

3. До именувањето на директор во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должноста на директор ќе ја врши директорот на досегашното Комерцијално-техничко биро на југословенските стопански организации во Москва.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр.0210/13-1  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

653.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ВО ЧЕХОСЛОВАЧКА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности во Чехословачка Социјалистичка Република, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Прага.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Комерцијално-техничко биро на југословенските стопански организации.

3. До именувањето на директор во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должноста на директор ќе ја врши директорот на досегашното Комерцијално-техничко биро на југословенските стопански организации во Прага.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-2  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

654.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА ПОЛСКА

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности во Народна Република Полска, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Варшава.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Комерцијално-техничко биро на југословенските стопански организации.

3. До именувањето на директор во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должноста на директор ќе ја врши директорот на досегашното Комерцијално-техничко биро на југословенските стопански организации во Варшава.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-3  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

655.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА РОМАНИЈА

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд

и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности во Социјалистичка Република Романија, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Букурешт.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Комерцијално-техничко биро на југословенските стопански организации.

3. До именувањето на директор во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должноста на директор ќе ја врши директорот на досегашното Комерцијално-техничко биро на југословенските стопански организации во Букурешт.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-4  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

656.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности во Народна Република Унгарија, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Будимпешта.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Комерцијално-техничко биро на југословенските стопански организации.

3. До именувањето на директор во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должноста на директор ќе ја врши директорот на досегашното Комерцијално-техничко биро на југословенските стопански организации во Будимпешта.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-5  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.



657.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

**О Д Л У К А****ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ВО ГЕРМАНСКА ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА**

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности во Германска Демократска Република, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Берлин.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Трговско-индустриско биро на југословенските стопански организации во ГДР.

3. До именувањето на директор во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должноста на директор ќе ја врши директорот на досегашното Трговско-индустриско биро на југословенските стопански организации во ГДР.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-6  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

658.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

**О Д Л У К А****ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА**

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности во Народна Република Бугарија, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Софија.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Комерцијално-техничко биро на југословенските стопански организации.

3. До именувањето на директор во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должноста на директор ќе ја врши директорот на досегашното Комерцијално-техничко биро на југословенските стопански организации во Софија.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-7  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

659.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

**О Д Л У К А****ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА**

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности во Народна Република Кина, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Пекинг.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Амбасада на СФРЈ — Трговско биро.

3. До именувањето на директор во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должноста на директор ќе ја врши директорот на досегашното Трговско биро на Стопанската комора на Југославија при Амбасадата на СФРЈ во Пекинг.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-8  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

660.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

**О Д Л У К А****ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА**

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд

и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности во Сојузна Република Германија, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Франкфурт.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Југословенска стопанска комора — Претставништво за СРГ.

3. До именувањето на директор во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должноста на директор ќе ја врши раководителот на досегашното Претставништво на Стопанската комора на Југославија во Франкфурт.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-9  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија.

Илија Вакиќ, с. р.

661.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

#### О Д Л У К А

#### ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ЗА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА И РЕПУБЛИКА МАЛТА

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности за Република Италија и Република Малта, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Милано.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Стопанска комора на СФР Југославија — Претставништво.

3. До именувањето на директор во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должноста на директор ќе ја врши раководителот на досегашното Претставништво на Стопанската комора на Југославија во Милано.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-10  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,

Илија Вакиќ, с. р.

662.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

#### О Д Л У К А

#### ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ЗА ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО НА ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И РЕПУБЛИКА ИРСКА

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности за Обединетото Кралство на Велика Британија и Република Ирска, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Лондон.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Стопанска комора на Југославија — Трговско претставништво.

3. До именувањето на директор во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должноста на директор ќе ја врши раководителот на досегашното Трговско претставништво на Стопанската комора на Југославија во Лондон.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-11  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,

Илија Вакиќ, с. р.

663.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

#### О Д Л У К А

#### ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ВО РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности во Република Франција, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Париз.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Делегација на Стопанската комора на СФР Југославија.

3. До именувањето на директор во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должноста на директор ќе ја врши раководителот на досегашното Претставништво на Стопанската комора на Југославија во Париз.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-12.  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

664.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ЗА КРАЛСТВОТО БЕЛГИЈА И ВЕЛИКОТО ВОЈВОДСТВО ЛУКСЕМБУРГ

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности за Кралството Белгија и Великото Војводство Луксембург, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Брисел.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Стопанска комора на Југославија — Претставништво во Белгија и Луксембург.

3. До именувањето на директор во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должноста на директор ќе ја врши раководителот на досегашното Претставништво на Стопанската комора на Југославија во Брисел.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-13  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

665.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ВО РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и

на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности во Република Австрија, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Виена.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Југословенска стопанска комора.

3. До именувањето на директор во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должноста на директор ќе ја врши раководителот на досегашното Претставништво на Стопанската комора на Југославија во Виена.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-14  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

666.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ВО КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности во Кралството Холандија, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Амстердам.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Југословенска стопанска комора — Претставништво во Амстердам.

3. До именувањето на директор во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должноста на директор ќе ја врши раководителот на досегашното Претставништво на стопанската комора на Југославија во Амстердам.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-15  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

667.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

**О Д Л У К А****ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ВО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА**

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности во Република Грција, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Атина.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Стопанска комора на Југославија — Претставништво за Грција.

3. До именувањето на директор во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должноста на директор ќе ја врши раководителот на досегашното Претставништво на Стопанската комора на Југославија во Атина.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-16  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

668.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

**О Д Л У К А****ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ВО СОЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ**

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности во Соединетите Американски држави, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Њујорк.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Стопанска комора на Југославија — Трговско претставништво.

3. До именувањето на директор во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должноста на директор ќе ја врши раководителот на досегашното Трговско претставништво на Стопанската комора на Југославија во Њујорк.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-17  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

669.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

**О Д Л У К А****ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ВО КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА**

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности во Кралството Шведска, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Штокхолм.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Стопанска комора на Југославија — Претставништво.

3. До именувањето на директор во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должноста на директор ќе ја врши раководителот на досегашното Претставништво на Стопанската комора на Југославија во Штокхолм.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-18  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

670.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

**О Д Л У К А****ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ВО РЕПУБЛИКА ФИНСКА**

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и

на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности во Република Финска, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Хелсинки.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Стопанска комора на Југославија — Претставништво.

3. До именувањето на директор во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должноста на директор ќе ја врши раководителот на досегашното Претставништво на Стопанската комора на Југославија во Хелсинки.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-19  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

#### 671.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

#### О Д Л У К А

##### ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ВО КРАЛСТВОТО ДАНСКА

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности во Кралството Данска, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Копенхаген.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Стопанска комора на Југославија — Претставништво.

3. До именувањето на директор во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должноста на директор ќе ја врши раководителот на досегашното Претставништво на Стопанската комора на Југославија во Копенхаген.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-21  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

#### 672.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

#### О Д Л У К А

##### ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности во Република Турција, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Инстамбул.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Стопанска комора на Југославија — Претставништво во Турција.

3. До именувањето на директор во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должноста на директор ќе ја врши раководителот на досегашното Претставништво на Стопанската комора на Југославија во Турција во Инстамбул.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-22  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

#### 673.

Врз основа на член 79 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

#### О Д Л У К А

##### ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ВО КРАЛСТВОТО ШПАНИЈА

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности во Кралството Шпанија, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Мадрид.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Југословенска трговска делегација на Стопанската комора на Југославија.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-23  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

674.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

**О Д Л У К А****ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ЗА КОНФЕДЕРАЦИЈАТА НА ШВАЈЦАРИЈА И КНЕЖЕВИНАТА ЛИХТЕНШТАЈН**

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности за Конфедерацијата на Швајцарија и Кнежевината Лихтенштајн, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Цирих.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Југословенска стопанска комора.

3. До именувањето на директор во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должноста на директор ќе ја врши раководителот на досегашното Претставништво на Стопанската комора на Југославија во Цирих.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-24  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

675.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

**О Д Л У К А****ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ВО ЦАРСТВОТО ЈАПОНИЈА**

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности во Царството Јапонија, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Токио.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Стопанска комора на Југославија — Трговско претставништво.

3. До именувањето на директор во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должноста на директор ќе ја врши раководителот на досегашното Претставништво на Стопанската комора на Југославија во Токио.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-25  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

676.

Врз основа на член 79 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

**О Д Л У К А****ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ВО КАНАДА**

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности во Канада, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Торонто.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Стопанска комора на Југославија — Претставништво.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-26  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

677.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

**О Д Л У К А****ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ВО АРАПСКА ЛИБИСКА НАРОДНА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ЦАМАХИРИЈА**

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности во Арапска Либишка Народна Социјалистичка Цамахирија, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Триполи.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Амбасада на СФРЈ — Претставништво за унапредување на трговијата.

3. До именувањето на директор во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должноста на директор ќе ја врши раководителот на досегашното Претставништво на Стопанската комора на Југославија при Амбасадата на СФРЈ во Триполи.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-28  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

678.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ВО АРАПСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности во Арапска Република Египет, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Каиро.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Југословенска стопанска комора — Претставништво за Египет.

3. До именувањето на директор во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должноста на директор ќе ја врши раководителот на досегашното Претставништво на Стопанската комора на Југославија во Каиро.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-29  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

679.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ВО РЕПУБЛИКА ИРАК

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и

на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности во Република Ирак се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Багдад.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Амбасада на СФРЈ — Економско одделение.

3. До именувањето на директор во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должноста на директор ќе ја врши раководителот на досегашното Претставништво на Стопанската комора на Југославија при Амбасадата на СФРЈ во Багдад.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-30  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

680.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ВО РЕПУБЛИКА ТУНИС

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности во Република Тунис, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Тунис.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Југословенска стопанска комора — Претставништво за Тунис.

3. До именувањето на директор во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должноста на директор ќе ја врши раководителот на досегашното Претставништво на Стопанската комора на Југославија во Тунис.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-33  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.



681.

Врз основа на член 79 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

**О Д Л У К А****ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ЗА РЕПУБЛИКА ГАНА, РЕПУБЛИКА ТОГО, НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЕНИН И РЕПУБЛИКА ГОРНА ВОЛТА**

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности за Република Гана, Република Того, Народна Република Бенин и Република Горна Волта, со основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Акра.

2. Називот на заедничко стопанско претставништво е: Југословенско трговско претставништво.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-37  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

682.

Врз основа на член 79 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

**О Д Л У К А****ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ЗА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА НИГЕРИЈА И РЕПУБЛИКА НИГЕР**

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности за Федерална Република Нигерија и Република Нигер, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Лагос.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Југословенско трговско претставништво.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-38  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

683.

Врз основа на член 79 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

**О Д Л У К А****ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ЗА РЕПУБЛИКА КЕНИЈА И РЕПУБЛИКА СЕЈШЕЛ**

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности за Република Кенија и Република Сејшел, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Наироби.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Трговско претставништво на Југославија.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-39  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

684.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

**О Д Л У К А****ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ВО РЕПУБЛИКА ЗАМБИЈА**

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности во Република Замбија, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Лусака.

2. Називот на заедничкото претставништво е: Југословенско трговско претставништво во Замбија.

3. До именувањето на директор во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должноста на директор ќе ја врши раководителот на досегашното Претставништво на Стопанската комора на Југославија во Лусака.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-40  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

685.

Врз основа на член 79 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

**О Д Л У К А****ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА АНГОЛА**

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности во Народна Република Ангола, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Луанда.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Југословенско стопанско претставништво за Народна Република Ангола.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/30-41  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

686.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

**О Д Л У К А****ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ЗА РЕПУБЛИКА ИНДИЈА, КРАЛСТВОТО НЕПАЛ И КРАЛСТВОТО БУТАН**

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности за Република Индија, Кралството Непал и Кралството Бутан, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Бомбај.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Југословенско трговско претставништво за Индија.

3. До именувањето на директор во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должноста на директор ќе ја врши раководителот на досегашното Претставништво на Стопанската комора на Југославија во Бомбај.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-42  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

687.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

**О Д Л У К А****ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ВО ЦАРСТВОТО ИРАН**

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности во Царството Иран, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Техеран.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Југословенска стопанска комора — Претставништво за Иран.

3. До именувањето на директор во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должноста на директор ќе ја врши раководителот на досегашното Претставништво на Стопанската комора на Југославија во Техеран.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-43  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

688.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

**О Д Л У К А****ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ЗА ИСЛАМСКА РЕПУБЛИКА ПАКИСТАН И РЕПУБЛИКА АВГАНИСТАН**

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на

другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности за Исламска Република Пакистан и Република Авганистан, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Карачи.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Југословенско трговско претставништво за Пакистан.

3. До именувањето на директор во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должноста на директор ќе ја врши раководителот на досегашното Претставништво на Стопанската комора на Југославија во Карачи.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-44  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

689.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

**О Д Л У К А****ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ЗА ФЕДЕРАЦИЈА МАЛЕЗИЈА, РЕПУБЛИКА СИНГАПУР И СУЛТАНАТ БРУНЕИ**

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности за Федерација Малезија, Република Сингапур и Султанат Брунеи, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Куала Лумпур.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Југословенско трговско претставништво за Малезија.

3. До именувањето на директор во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должноста на директор ќе ја врши раководителот на досегашното Претставништво на Стопанската комора на Југославија во Куала Лумпур.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-46  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

690.

Врз основа на член 79 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

**О Д Л У К А****ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ВО СОЕДИНЕТИ ДРЖАВИ НА МЕКСИКО**

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности во Соединети Држави на Мексико, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Сиудат Мексико.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Стопанска комора на СФРЈ — Претставништво на Соединети Држави на Мексико.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-48  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

691.

Врз основа на член 79 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

**О Д Л У К А****ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ВО РЕПУБЛИКА ВЕНЕЦУЕЛА**

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности во Република Венецуела, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Каракас.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Стопанска комора на Југославија — Регионално претставништво за Венецуела.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-49  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

692.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ВО СОЕДИНЕТИ ДРЖАВИ НА БРАЗИЛ

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите, на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности во Соединети Држави на Бразил, се основа заедничко стопанско претставништво, со седиште во Сао Паоло.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво е: Стопанска комора на СФРЈ — Претставништво за Бразил.

3. До именувањето на директор во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должноста на директор ќе ја врши раководителот на досегашното Претставништво на Стопанската комора на Југославија во Сао Паоло.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-52  
6 јули 1978 година  
Белград

Претседател  
на Стопанската комора на  
Југославија,  
Илија Вакиќ, с. р.

### ОДЛИКУВАЊА

У К / З

#### ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Хрватска

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Билић Марина Фране, Јеловица Еугена Милован, Језерник Антуна Франо, Жежић Владимира Антон, Марковић Ђурђа Перо, Матаија Грге Иван, Матијаш Светине Анте, Мишуроц Анте Рикард, Таловић Милоша Миша;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бризић Анте Силвио, Доротић Николе Иво, Фузул Крсте Шиме, Грга Николе Фране, Пеовић Ивана Вилим, Пошвић Ивана Јосип, Сечањ Јосипа Франо, Томић Алексе Ненад, Вукелић Марка Марко;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

#### СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Рудић Димитар Раде;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Вогдановић-Стегић Јакова Агла, Воговић Петруна Борис, Бунета Николе Петар, Бутковић Томе Собјеслав, Бутороц Јосипа Иван, Бутороц Славка Миле, Бутороц Паве Тоне, Филиповић Валентина Мирко, Хорват Јакова Драгутин, Икица Марка Младен, Комадина Ивана Франо, Кренек Ивана Вјенцеслав, Крпан Марка Иван, Лакић Јураја Стјепан, Логожар Петра Ладислав, Малић Илије Франо, Матјачић Томе Стјепан, Михелчић Јосипа Јосип, Микић Андрије Мато, Орешки Јосипа Иван, Павличевић Јуре Мате, Пуж Ивана Иван, Славковић Светислава Миломир, Свјетлачић Јакова Валентин, Шебаља Венцела Иван, Шпрај Ђуре Јосип, Ујденица Ивана Мирко, Вукелић Марка Иван, Вукелић Марка Маријан, Здунић Душана Љубица;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на военостручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Валковић Антона Антон;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Гал Стјепана Стјепан, Крпан Томе Томо, Lehmann Алфреда Иван, Матељак Мате Павао, Михаиловић Живојина Милан, Радуловић Николе Јово, Вукадиновић Боже Стево;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Андрочец Фране Тибор, Бареша Јосипа Рого, Врачко Фране Франо, Бутороц Николе Иван, Бу-

торац Томе Иван, Цикота Љубомира Борислав, Дракулић Саве Стево, Гашпаровић Јосипа Јосип, Главина Шандора Станко, Хубер Антуна Мато, Јакшић Николе Богдан, Јоветић Милоша Милан, Комљеновић Станка Милан, Косановић Пере Перо, Ковачевић Миће Милан, Ковачевић Добре Никола, Маравић Милина Ђуро, Маравић Милина Ђуро, Маравић Пере Станко, Мливарић Макса Иван, Момчиловић-Милаковић Раде Латинка, Насадић Станка Десанка, Огризовић Душана Милан, Огризовић Раде Милан, Петрушић-Хундрић Јакова Марија, Продановић Душана Миланко, Радловић Миле Дмитар, Радловић Миле Раде, Рубић Мате Маријан, Санић-Киш Ђуре Верица, Светић Антона Петар, Шаулић Николе Светозар, Шибл Славка Златко, Шиповић Дионисио Ружица, Таталовић Ђурђа Перо, Трбовић Дмитра Лако, Туричанин Димитрије Ненад, Уремовић Фрања Милан, Вершић Антуна Томислав, Везмар Николе Душан, Вежић Дује Данко, Виештина Тодора Васо, Војиновић Хинка Драгутина, Војиновић Боже Миле, Вукелић Лазе Милан, Вукчић Јосипа Миле, Зрнић Раде Ђуро, Зрнић Ђурђа Перо; Жанић Фрање Златко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Андриј Андрије Јосип, Авдиј-Јуричан Стјепана Даринка, Бабић Јована Стеван, Бачић Звонимира Смиља, Бернетић Јосипа Милан, Биненфелд-Папо Саламона Регина, Бизик Антуна Павао, Бобић Илије Ђуро, Богуновић Павла Иван, Босанац Јове Стево, Бошњак Воке Гојко, Божић Данила Никола, Брадач Антона Звонимир, Бунијевац Илије Драгомир, Бутковић Јосипа Грга, Бутковић Стјепана Катарина, Буторац Марка Марко, Цитковић Мате Златан, Чапак Миле Петар, Чаушевић Салко, Чорак Стипе Мићо, Чупић Мате Јозо, Ђелап Илије Милан, Димитријевић Љубомира Антоније, Добанић Мије Иван, Додер Тодора Боро, Драшковић-Харамбачић Стојана Вера, Дрљан Пере Мира, Дропулић Анте Младен, Цодан Јове Драган, Фрковић Марије Иван, Гашпаровић Ивана Давид, Главашевић Јосипа Иван, Гогер Драгутина Никола, Грбац-Мраовић Саве Ковиљка, Групчевска-Третињак Јанка Нада, Гулишија Јуре Винко, Херман Ђуре Фрање, Хорватић Николе Јосип, Хорватиновић Томе Мирко, Худи Венеслава Драго, Иванчић Рудолфа Рудолф, Јањатовић Илије Бранка, Јеличић Стеве Жарко, Кадија Павла Стјепан, Калањ Мате Мате, Капетановић-Живковић Јоце Марија, Карловић-Јереб Петра Злата, Каталинић Петра Милан, Катић Јосипа Бранко, Кекић Боже Никола, Кларић Цвитка Више, Кнезовић Пере Благо, Корбар Јосипа Јосип, Ковачевић Николе Марко, Ковачић Јосипа Владимир, Козулић Стјепана Мато, Крижан Фрање Отмар, Крпан Антона Фрање, Куштре Анте Иван;

Лисец Стјепана Мијо, Ловретић Мартина Крешимир, Магишта Петра Владимир, Мандалић Миле Чедо, Маравић Михајла Милан, Марковић Мије Стјепан, Марковић Доброслава Владислав, Мавровић Антона Владимир, Мештрић-Пикија Ђуре Љиљана, Михаљевић Николе Перо, Мишић Станка Казимир, Микић Стјепана Ђуро, Милас Станка Петар, Миљанић Стеве Јован, Мишковић Николе Сретко, Молнар Ивана Станислав, Недељко Јосипа Шимун, Ореч Ивана Славко, Орешковић Миле Иван, Остроинић Карла Емил, Палашеж Мартина

Алојз, Павленић Томе Иван, Пејновић Исе Драго, Перц Александра Рудолф, Петрић Блажа Јосип, Пишкулвић Јосипа Бошко, Пишкулвић Стјепана Рудолф, Плантак-Влајнић Милана Санда, Плавшић Душана Добривоје, Пондељак Станка Франц, Поповић Стјепана Ђуро, Посаец Јосипа Славко, Премерл Стјепана Фрање, Радонић Ловре Кузмин, Радловић Богдана Бранко, Рапаић Јакова Душан, Рапаић Дана Мане, Росенберг Стјепана Карло, Рукавина Томе Иван, Саламон Станислава Станка, Самарцић-Павичић Анте ивж. Анкица, Сарекар Павла Звонко, Сохор Јосипа Зденко, Споја Фрање Фрање, Стипеч Славка Иван, Сунтешкић Драгутина Јулио, Свечњак Фрање Мато, Шантић Марина Иво, Шијан Саве Милан, Шкарица-Перковић Мирка Ксенија, Шкембер Воже Јозо, Штефић Рудолфа Рудолф, Трбовић Миле Никола, Тус Винка Антон, Угрин Мате Иван, Урочевић Добривоја Србољуб, Уршкулвић Фрање Богдан, Витез-Ресановић Максима Марија, Владетић Душана Раде, Војиновић Станка Јован, Вранчић-Доловчак Рудолфа Бернарда, Врцељ Мате Раде, Вуљак Мије Станко, Згомбић Марка Марко, Жиц Антона Љубомир, Жугец Стјепана Јосип;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на военостручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Блажић Драгутина Томислав, Дивић Томе Лука, Добрила Људевита Бранко, Јелешевић Анте Перо, Јелић Миливоја Вилиман, Куноди Фридриха Јосип, Манестар Стјепана Фрање, Милић Ивана Иван, Милош Андрије Томислав, Радановић Раде Васо, Штета Михајла Драгић;

— за покажана храброст во вршењето на службената должност

#### СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ

Кларић Антуна Иван, Милић Спасе Динко;

— за покажана храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

Таталовић Петра Илија;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

#### СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бабић Марка Мирко, Батинић Ђурђа Сава, Бедић Роке Андрија, Бутковић Ивана Иван, Гавран Јуре Петар, Главина Мартина Јосип, Гојковић Боже Драгољуб, Голеш Јосипа Иван, Говоруша Душана Танасије, Хорват Винка Фрање, Јакшић Јерка Томислав, Јотановић Миле Мирко, Јовић-Јембрек Ивана Драгица, Јуришага-Жорж Ивана Мајда, Кларић Јосипа Иво, Кодба Антуна Фрање, Којчиновић Стевана Александар, Крајачић Никола

Алојз, Лончарић Андрије Иван, Љубић Аугуста Фрањо, Мачек Мије Стјепан, Оршулић Анте Бранко, Санковић Шпуре Бранко, Седмак-Мај Јосипа Ружица, Славић Младена Бошко, Смолић Јакова Јозо, Шестан Јосипа Алојзије, Шкробар Фрање Фрањо, Таталовић Мане Ратко, Вукелић Јована Никола, Вукић Јосе Никола, Жабек Ђуре Антун;

— за залагање и постигнати успеси во работата

**СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ**

Ахел Стјепана Андрија, Алтарас-Клишки Роче Бранка, Бабић Момчила Бранко, Бачага Ивана Иван, Бијелић Мије Алојз, Балантић-Госпоичић Стјелана Иванка, Барбатесковић Спасоје Љубиша, Баричевић Хиларија Грга, Баричевић Томе Јосип, Бенивоух Ивана Вилим, Бекетић Мије Јосип, Берговец Ивана Јосип, Биондић Јосипа Марко, Ђурко Јосипа Милivoј, Вистрички Блажа Јосип, Бијелић Илије Илија, Блашковић-Берланда Стјепана Звонимира Богвић Душана Борислав, Војкић Ивана Јосип, Брадић-Хомола Јосипа Јулијана, Бурић Јураја Владимир, Цеглец Јосипа Јожа, Центрих Фердинанда Бранко, Црнић-Пилаш Воже Ивца, Црнковић Звонимира Иван, Чоквић-Кудец Павла Јелка, Чорки Драгутина Бранко, Дејановић Мирка Стипе, Демировић Бега Асипа, Денић Јосипа Јосип, Добринић-Кларић Мате Милица, Додит Милана Милац, Ђурић Јуре Мирко, Ђурић Антуна Јосип, Ђурић Иве Драгутин, Ђурић Ђуре Стјепан, Франчић Андрије Славка, Ганза Драгомира Мирослава, Глишић Ивана Радомир, Грбчић Ивана Иван, Грубар Алојза Јожа, Гурка-Галовић Мате Марија, Хохвоц Томе Драгутин, Хорњак Јоакима Јоаким, Хорватић-Гесодић Ивана Марија, Илинич Јована Лазар, Јакоб Изидора Маријан, Јапанчић Ивана Анте, Једришко Андрије Давор, Јуришић Томе Руде, Јустић Ивана Шиме, Калеб Ивана Велимир, Карановић Обрада Никола, Карловић Фрање Иван, Келемен Рудолфа Иван, Клеменчић Стјепана Иван, Колић Антуна Мијо, Колић-Черњава Мирослава Мирослава, Кон Марина Жељко, Кошоцки Антуна Антун, Ковач Игнаца Иван, Ковач Воже Томо, Крајина-Ореч Маријана Штефица, Крањец Марка Златко, Кришко Стјепана Рената, Крањарић Стеве Иван;

Литз Јосипа Рудолф, Локвић Вјекослава Бранимир, Љубановић Стјепана Никола, Махмутовић Назифа Вајро, Манић Вукалина Богољуб, Марић Стјелана Алојзије, Марић-Похулек Валента Даница, Маричић-Копчиновић Луке Јела, Маркушић Светозара Бранко, Матаија Јосе Мате, Матић Ивана Томислав, Михаић Стеве Лука, Миклић-Ернич Мате Зденка, Мордеј Јосипа Бранко, Мујић Ибра Авдо, Николић Љубомира Бранко, Николић Мате Јосип, Новак Мирка Анђела, Новакковић Марка Митар, Павић Вељка Момчило, Павић Милана Јанко, Педић Саве Благоје, Першић Мартина Иван, Пешић Јосе Стипе, Филиповић Трифуна Саво, Пленковић-Шебаљ Јосипа Зора, Попић Томе Стјепан, Пучек Блажа Фрањо, Пућа Ивана Анто, Радић Ивана Стјепан, Рајић Дане Милан, Рафинац-Турковић Мирка Јелена, Рапковић Драгутина Мирко, Рожа Јаноша Јанош, Самарчић-Станчић Ивана Марија, Самосчанец Јосипа Ђуро, Сатаић Стјепана

Иван, Симић Јосипа Анте, Собочан-Бишћан Фрање Анка, Ступар Ђуре Фрањо, Шпановић Јандрије Степан, Штампић Јосипа Тонћи, Штимац Славка Жељко, Шузић Ивана Томислав, Тадејевић-Лаштре Јозе Антонија, Томашевић Јосипа Стјепан, Тркуља Душана Анђелко, Васиљевски Петка Богдан, Видмар Леополда Јадо, Видовић Шпира Небојша, Вигњевић Николе Милош, Вучић Златана Чедо, Вуков Јосипа Шиме, Вуковић Петка Светислав, Зец Јосе Божо, Жупунски Маринка Јован, Жужић Антона Ђордан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

**СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ**

Божкић Георгија Димитрије, Емеди Ђуре Еуген, Јовичић Акима Душан, Караматић Ивана Недилко, Кркаловић Стјепана Антун, Матић Антуна Јосип, Павловић Луке Стипо, Радуловић Игњатије Мирко, Томшић Фрање Перо, Вучијак Душана Анђелко, Вукобратовић Михајла Владимир.

Бр. 1  
4 јануари 1978 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

**СОДРЖИНА:**

	Страна
642. Одлука за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1978 година —	1889
643. Одлука за определување што се смета како сезонско работење на организациите на здружен труд од областа на угостителството и туризмот — — — — —	1888
644. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за содржината на одделни конта во контиот план за банките — —	1888
645. Наредба за утврдување на благајнички максимум и за плаќање со готови пари	1890
646. Решение за утврдување на лицата делегирани во Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди — — —	1891
647. Решение за отворање царнска испостава на царинарницата во Белград, со седиште во Валево — — — — —	1892
648. Правилник за метролошките услови за еталон Келии — — — — —	1892
649. Правилник за метролошките услови за групни еталони на волти — — — — —	1896
650. Одлука за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1978 година — — — — —	1898
651. Одлука за измени на одлуката за надомест на дел од станарината — — — — —	1905
652. Одлука за основање заедничко стопанско претставништво во Сојузот на Советските социјалистички републики — — — — —	1905
653. Одлука за основање заедничко стопанско претставништво во Чехословачка Социјалистичка Република — — — — —	1905

654. Одлука за основање заедничко стопанско претставништво во Народна Република Полска — — — — —	1906	674. Одлука за основање на заедничко стопанско претставништво за конфедерацијата на Швајцарија и Кнежевината Лихтенштајн — — — — —	1912
655. Одлука за основање заедничко стопанско претставништво во Социјалистичка Република Романија — — — — —	1908	675. Одлука за основање на заедничко стопанско претставништво во Царството Јапонија — — — — —	1912
656. Одлука за основање заедничко стопанско претставништво во Народна Република Унгарија — — — — —	1908	676. Одлука за основање на заедничко стопанско претставништво во Канада — — — — —	1912
657. Одлука за основање заедничко стопанско претставништво во Германска Демократска Република — — — — —	1907	677. Одлука за основање на заедничко стопанско претставништво во Арапска Либиска Народна Социјалистичка Цамахирија — — — — —	1912
658. Одлука за основање заедничко стопанско претставништво во Народна Република Бугарија — — — — —	1907	678. Одлука за основање на заедничко стопанско претставништво во Арапска Република Египет — — — — —	1913
659. Одлука за основање заедничко стопанско претставништво во Народна Република Кина — — — — —	1907	679. Одлука за основање на заедничко стопанско претставништво во Република Ирак — — — — —	1913
660. Одлука за основање заедничко стопанско претставништво во Сојузна Република Германија — — — — —	1907	680. Одлука за основање на заедничко стопанско претставништво во Република Тунис — — — — —	1913
661. Одлука за основање на заедничко стопанско претставништво за Република Италија и Република Малта — — — — —	1903	681. Одлука за основање на заедничко стопанско претставништво за Република Гана, Република Того, Народна Република Бенин и Република Горна Волта — — — — —	1914
662. Одлука за основање на заедничко стопанско претставништво за обединетото Кралство на Велика Британија и Република Ирска — — — — —	1908	682. Одлука за основање на заедничко стопанско претставништво за Федерална Република Нигерија и Република Нигер — — — — —	1914
663. Одлука за основање на заедничко стопанско претставништво во Република Франција — — — — —	1908	683. Одлука за основање на заедничко стопанско претставништво за Република Кенија и Република Сејшел — — — — —	1914
664. Одлука за основање на заедничко стопанско претставништво за Кралството Белгија и Великото Војводство Луксембург — — — — —	1909	684. Одлука за основање на заедничко стопанско претставништво во Република Замбија — — — — —	1914
665. Одлука за основање на заедничко стопанско претставништво во Република Австрија — — — — —	1909	685. Одлука за основање на заедничко стопанско претставништво во Народна Република Ангола — — — — —	1915
666. Одлука за основање заедничко стопанско претставништво во кралството Холандија — — — — —	1909	686. Одлука за основање на заедничко стопанско претставништво за Република Индија, Кралството Непал и Кралството Бутан — — — — —	1915
667. Одлука за основање на заедничко стопанско претставништво во Република Грција — — — — —	1910	687. Одлука за основање на заедничко стопанско претставништво во Царството Иран — — — — —	1915
668. Одлука за основање на заедничко стопанско претставништво во Соединетите Американски Држави — — — — —	1910	688. Одлука за основање на заедничко стопанско претставништво за Исламска Република Пакистан и Република Авганистан — — — — —	1915
669. Одлука за основање на заедничко стопанско претставништво во Кралството Шведска — — — — —	1910	689. Одлука за основање на заедничко стопанско претставништво за Федерација Малезија, Република Сингапур и Султанат Брунеи — — — — —	1916
670. Одлука за основање на заедничко стопанско претставништво во Република Финска — — — — —	1910	690. Одлука за основање на заедничко стопанско претставништво во Соединети Држави на Мексико — — — — —	1916
671. Одлука за основање на заедничко стопанско претставништво во Кралството Данска — — — — —	1911	691. Одлука за основање на заедничко претставништво во Република Венецуела — — — — —	1916
672. Одлука за основање на заедничко стопанско претставништво во Република Турција — — — — —	1911	692. Одлука за основање на заедничко стопанско претставништво во Соединети Држави на Бразил — — — — —	1917
673. Одлука за основање на заедничко стопанско претставништво во Кралството Шпанија — — — — —	1911	Одликувања — — — — —	1917

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1, Пош. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.